



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 1 мај 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. XIII

Цена на овој број е 80.— дин. — Претплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

206.

Врз основа на ставот 1 одделот 4 главата XVIIа на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Основни одредби

Член 1

Платите на работниците на стопанските организации се утврдуваат врз основа на тарифата што се пропишува со тарифниот правилник.

Платата на работникот зависи од неговиот успех во работата и од успехот на работењето на стопанската организација.

Член 2

Тарифниот правилник го донесува стопанската организација во спогодба со народниот одбор на општината и со синдикалната организација.

Член 3

Во тарифниот правилник платите на работниците се определуваат по работните места (работите) за единица работно време (тарифен став).

Како основ за утврдување на тарифниот став служат особено стручната спрема потребна за вршење работите на работните места, условите на работата на работното место и одговорноста за водење на работите.

Сојузниот извршен совет може да пропише стопанските организации при утврдувањето на тарифните ставови задолжително да применуваат определен метод за проценка на работните места (работите).

Член 4

Општото ниво на тарифните ставови во стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на добивката, се определува со Сојузниот општествен план.

Во овие стопански организации тарифните ставови можат да бидат утврдени само во границите на така определеното ниво на тарифните ставови.

Член 5

Платата на работникот се утврдува врз основа на времето поминато на работа или врз основа на работниот ефект постигнат во определено работно време.

На сите работни места и работи каде работниот ефект може да се мери стопанската организација е должна да пропише кој ефект работникот е должен да изврши во определена единица време (норма).

Стопанската организација може да утврди работникот да добие плата за определен работен ефект или за определена количина производи, водејќи сметка тој ефект да може да се постигне во времето што ѝ одговара на платата според тарифниот став (акорден став).

Нормите и акордните ставови се утврдуваат со правилниците за нормите.

На стопанските организации со паушална пресметка не се однесува обврската од ставот 2.

Член 6

Наградувањето за посебни резултати во работата, со кои работникот придонесува за успехот на работењето на стопанската организација, се врши по пат на премии.

Стопанската организација е должна да воведи премии како една од формите на платите на работниците.

Премиите се утврдуваат врз основа на правилникот за премиите.

Правилникот за премиите го донесува стопанската организација.

Член 7

За извршена работа работникот има право на оној износ на платата што за определен ефект односно време на работа му припаѓа според тарифниот правилник, според правилникот за нормите и правилникот за премиите.

Ако остварениот доход не е достаточен да се исплатат полните износи на платите за извршената работа, платите на работниците се намалуваат сразмерно со остварениот доход.

Член 8

На стопанските организации што во пресметковниот период не ќе остварат средства за исплата на платите во височината определена со оваа уредба, а немаат средства ниту во резервниот платен фонд ниту во резервниот фонд, тие средства им се обезбедуваат на товар на народниот одбор на општината.

Член 9

Стопанската организација има единствен тарифен правилник.

Стопанските организации што во свој состав имаат погони и деловни единици, за целата стопанска организација донесуваат единствен тарифен правилник, во кој погонските и деловните единици се искажуваат посебно.

Работничкиот совет на стопанската организација може да одлучи погон со самостојна пресметка, што има свои органи на работничко управување, да има посебен тарифен правилник.

Народниот одбор на општината може да определи одделни стопански организации со паушална пресметка да не се должни да донесуваат тарифен правилник, но и во тој случај тие се должни писмено да ги утврдат внатрешните односи во распределбата на делот од остварениот доход што го одвојуваат за плати.

Член 10

Стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот, од личниот доход на работниците го плаќаат придонесот за буџетите од личниот доход според посебни прописи.

Во стопанските организации од претходниот став како лични доходи на работниците се подразбираат платите на работниците со придонесот за социјално осигурување, со придонесот за станбена изградба и со придонесот за буџетите од личниот доход.

Член 11

Како работници во смисла на оваа уредба се подразбираат сите лица што се во работен однос со стопанската организација.

II. Донесување на тарифниот правилник

Член 12

Предлог на тарифен правилник составува управниот одбор на стопанската организација и им го поднесува на работничкиот совет на стопанската организација, на народниот одбор на општината и на синдикалната организација.

Член 13

Управниот одбор на стопанската организација е должен напредот на тарифен правилник да му го стави на работниот колектив на забелешки најдоцна на 15 дена пред да им го поднесе предлогот на тарифен правилник на претресување на работничкиот совет на стопанската организација, на народниот одбор на општината и на синдикалната организација.

Управниот одбор на стопанската организација е должен забелешките што на напредот на тарифен правилник ќе ги стават одделни работници да ги изнесе пред работничкиот совет со свое мислење.

Член 14

Кон тарифниот правилник управниот одбор на стопанската организација е должен, врз основа на предлог од директорот, да поднесе посебна документација за нивото на тарифните ставови во тарифниот правилник.

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет може да издаде упатство за податоците што треба да ги содржи документацијата.

Член 15

Тарифниот правилник влегува во сила кога за него ќе се согласат работничкиот совет — од името на стопанската организација, народниот одбор на општината или комисијата што за таа цел ја именува народниот одбор — од името на народниот одбор на општината и органот определен врз основа на упатството од Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија — од името на синдикалната организација.

Член 16

Ако за погон на стопанската организација се врши самостојно пресметување на вкупниот приход, народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа погонот на стопанската организација може да бара од народниот одбор на чие подрачје е седиштето на стопанската организација, и тој да дава согласност на дел од тарифниот правилник што се однесува на погонот. Ако народниот одбор на општината според седиштето на стопанската организација не се сложи со ова барање, одлука за тоа дали и народниот одбор на општината според седиштето на погонот ќе дава согласност на делот од тарифниот правилник што се однесува на погонот, донесува народниот одбор на околицата — ако народните одбори на општините се на подрачје на иста околица, републичкиот извршен совет — ако народните одбори се на подрачје на две околии, односно Сојузниот извршен совет — ако народните одбори се на територија од две народни републики.

При давањето согласност на тарифниот правилник на самостојниот погон на земјоделска задруга, народниот одбор на општината е должен да прибави мислење од задругата чиј погон е во прашање.

Член 17

Ако работничкиот совет на стопанската организација, синдикалната организација и народниот одбор на општината не се спогодат за предложениот тарифен правилник, предлогот ѝ се доставува на одлука на постојаната арбитражна комисија за тарифни правилници.

Член 18

Постојаната арбитражна комисија за тарифни правилници се формира при народниот одбор на околицата.

Постојаната арбитражна комисија решава, во совети од пет членови.

Народниот одбор на околицата ја утврдува листата на членовите на постојаната арбитражна комисија, и тоа од еден или повеќе претставници на

народниот одбор на околицата, од претставник на синдикалната организација и од претставник на комората.

Синдикалната организација и коморите на почетокот на годината предлагаат свои претставници за членови на постојаната арбитражна комисија.

Управниот орган на народниот одбор на околицата надлежен за прашањата на трудот во секој одделен случај именува претседател на арбитражниот совет — меѓу претставниците на народниот одбор на околицата и по двајца членови на арбитражниот совет — меѓу претставниците на синдикалната организација и комората од листата што ја утврдил народниот одбор на околицата.

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет го пропишува правилникот за работа на постојаните арбитражни комисији за тарифни правилници.

Член 19

Одлуката на арбитражната комисија е задолжителна и е составен дел од тарифниот правилник.

Тарифниот правилник во тој случај влегува во сила со денот кога е донесена одлуката на арбитражната комисија.

Член 20

Ако во текот на годината се укаже потреба, управниот одбор на стопанската организација што врши распределба на вкупниот приход со утврдување на добивката може, со дополнителна потврда од работничкиот совет, да установува нови работни места и да определува за нив тарифни ставови. Тарифните ставови за таквите места мораат да бидат во правилен однос во поглед на височината со тарифните ставови од соодветните работни места во тарифниот правилник.

Ако тарифните ставови за новите работни места не се во правилен однос со тарифните ставови од соодветните работни места во тарифниот правилник, стопанската организација е должна по барање од советот на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот тарифните ставови за новите работни места да ги усклади со тарифните ставови на постојните работни места.

Против решението на советот на народниот одбор на општината од претходниот став може да му се изјави жалба на советот на народниот одбор на околицата надлежен за прашањата на трудот во срок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Износите на тарифните ставови утврдени по ускладувањето според барањето на советот на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот ќе се применуваат од денот на ставањето на барањето за ускладување.

Кога ќе го стави барањето за ускладување на тарифните ставови во смисла на ставот 2 од овој член, советот на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот го определува начинот на утврдување на платите за новите работни места во смисла на членот 36 став 1 од оваа уредба.

Член 21

На предлогот на тарифен правилник на претпријатијата што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија согласност дава и Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

Согласност на предлогот на тарифен правилник на претпријатијата што за определени потреби на Југословенската народна армија произведуваат воен материјал и експлозив, дава посебна комисија, што ја определува народниот одбор на општината во согласност со Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

Член 22

Стопанската организација е должна препис од тарифниот правилник да му достави на управниот орган на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот во срок од 14 дена од

денот на влегувањето во сила на тарифниот правилник.

Член 23

Ако две или повеќе стопански организации се соединат во една, стопанската организација настаната со соединувањето донесува нов тарифен правилник, земајќи ги за основа тарифните правилници од стопанските организации од кои настанала.

Ако една или повеќе стопански организации се припојат кон друга стопанска организација, управниот орган на народниот одбор на општината напележен за прашањата на трудот ќе донесе решение дали за стопанската организација кон која е извршено припојување само ќе се изврши дополнување во тарифниот правилник или ќе се донесе нов тарифен правилник.

Член 24

Стопанската организација е должна тарифниот правилник да го држи на видни и пристапни места во сите одделенија и погони и на сите работници да им овозможи да ги запознаат неговите одредби.

III. Содржина на тарифниот правилник

Член 25

Тарифниот правилник содржи особено:

- 1) тарифни ставови определени по работно место, работа или по некој друг основ, во износи по час, ден, недела или месец;
- 2) одредби за нормите;
- 3) одредби за премииите;
- 4) одредби за распределбата на средствата за плати над платите според тарифните ставови или според други основи од тарифниот правилник;
- 5) одредби за надоместокот на платата за време на прекин на работата;
- 6) одредби за пресметување и исплатувањето на платите и аконтациите на платите;
- 7) одредби за посебните издатоци, и тоа во височина:
 - а) на надоместокот за одвоен живот од фамилијата во случај на преместување или примане во работен однос, како и за условите за негова исплата;
 - б) на дневницата за службени патувања и селидби во случај на преместување, како и за правото на таа дневница;
 - в) на теренските додатоци и за условите под кои можат да се даваат;
 - г) на платата за време на платено отсуство;
 - д) на наградата на учениците во стопанството;

8) одредби за овластувањата на органите на стопанската организација за донесување решенија што се однесуваат на регулирањето на платите на работниците на стопанската организација.

Стопанската организација може да внесе во тарифниот правилник и други одредби што се во непосредна врска со определувањето на платите на работниците.

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет може да пропише упатство за методата за искажување на тарифните ставови во тарифниот правилник.

Член 26

Тарифните ставови во тарифниот правилник се определуваат за работните места (работите) во еден износ или во распон меѓу два износи. Ако тарифниот став е определен во распон, тарифниот правилник мора да содржи критериуми врз основа на кои се определува тарифниот став на работникот.

Ако стопанската организација во тарифниот правилник не ги определи критериумите за определување на тарифните ставови во границите на распонот, тарифните ставови на лицата на такво работно место не можат да бидат поголеми од износите што претставуваат долна граница на распоните.

Член 27

Тарифните ставови во тарифните правилници на новооснованите стопански организации можат да

се движат само во границите на тарифните ставови за соодветни работни места во тарифните правилници на постојните стопански организации од иста стопанска гранка односно област на подрачјето на околицата. Ако на подрачјето на околицата не постојат стопански организации од иста стопанска гранка или област, височината на тарифните ставови на новооснованата стопанска организација ќе се определи спрема височината на тарифните ставови во такви стопански организации на територијата на Југославија.

Одредбите од претходниот став нема да се применуваат на тарифните правилници на стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот.

Прописите за постапката за утврдување нивото на тарифните ставови за новооснованите стопански организации ги донесува Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

Член 28

Тарифниот правилник содржи основни одредби за утврдувањето на работниот ефект.

Во стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на добивката, платата за надминувањето на нормите на работата може да се утврдува само во иста сразмера со тарифниот став, без оглед на височината на надминувањето на нормите.

Член 29

Во одредбите за премииите во тарифниот правилник се утврдува процентот во кој се врши одвојувањето на средства за фондот за премии и основните поставки за правилникот за премииите.

Член 30

Во одредбите на тарифниот правилник за распределба на средствата за плати над платите според тарифните ставови односно според други основи од тарифниот правилник, се утврдуваат основите според кои ќе се врши распределбата на овие средства, земајќи го како начело успехот постигнат во работата.

Со тарифниот правилник не може да му се даде овластување на ниеден орган на стопанската организација по своја оценка, вон одредбите од тарифниот правилник да врши распределба на платите според претходниот став.

Член 31

Стопанската организација може со тарифниот правилник да предвиди еден дел од средствата за плати над платите според тарифните ставови односно според други основи од тарифниот правилник да се внесува во резервниот платен фонд (резервен фонд на личните доходи).

Член 32

Тарифните ставови во стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот, содржат и соодветни износи на придонесот за буџетите од личниот доход, на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба.

IV. Измена и ревизија на тарифниот правилник

Член 33

Тарифниот правилник се донесува најмалку за една година.

Измени на тарифниот правилник во целост можат, по правило, да се вршат само на крајот на годината за наредната година.

Измени на одделни одредби од тарифниот правилник можат да се вршат по истекот на тримесечјето.

Измените на тарифниот правилник се вршат на начинот пропишан за неговото донесување (чл 12—19).

Износите на тарифните ставови и одредбите за тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на добивката, не можат да се менуваат во текот на годината.

Измените на тарифниот правилник важат од првиот ден на наредното тримесечје по нивното донесување. Со тарифниот правилник може да се предвиди измените да важат од првиот ден на тримесечјето во кое се извршени измените. Ако со измените на тарифниот правилник се намалени износите на тарифните ставови за некои работни места (работи) измените можат да се применуваат за тие работни места само од првиот ден на наредниот месец по нивното донесување.

Член 34

Ако тарифниот правилник е во спротивност со законски и други прописи, или не е донесен според постапката предвидена во оваа уредба, управниот орган на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот ќе ја нареди на стопанската организација тарифниот правилник да го усогласи со важечките прописи и ќе го определи рокот во кој мора да се изврши согласувањето.

Финансискиот инспекторат, инспекторатот на трудот и другите надлежни органи што ќе утврдат дека тарифниот правилник не им одговара на законските и други прописи, на управниот орган на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот можат да му предложат да нареди негово согласување со важечките прописи.

Ако стопанската организација во определениот срок не постави според наредбата од управниот орган на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот, овсј ќе ја запре примената на оние одредби од тарифниот правилник што се во спротивност со важечките прописи.

Ако тарифниот правилник не е донесен според постапката предвидена во оваа уредба, управниот орган на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот ќе ја запре неговата примена во целост.

Против решението на органот на народниот одбор на општината од претходните ставови стопанската организација може да му изјави жалба на управниот орган на народниот одбор на сколијата надлежен за прашањата на трудот.

Член 35

Сојузниот извршен совет може за целата територија на Југославија, а републичкиот извршен совет за територијата на народната република, во текот на годината да нареди да се изврши ревизија на нивото на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации од одделни стопански гранки, групи стопански организации или одделни стопански организации, ако утврди дека тарифните правилници не се во склад со општото ниво определено во сојузниот општествен план.

Стопанската организација е должна да изврши ревизија на тарифниот правилник најдоцна во рок од еден месец од денот кога е издадена наредбата за ревизија. Ревидираниот тарифен правилник ќе се применува од денот кога наредбата за ревизија е издадена.

Ревизијата на тарифните правилници се врши според постапката пропишана за неговото донесување (чл. 12—19).

Одредбите од овој член нема да се применуваат на тарифните правилници на стопанските организации што вршат расподелба на вкупниот приход со утврдување на доходот.

Член 36

Ако во смисла на одредбите од чл. 34 и 35 на оваа уредба биде запрена примената на тарифниот правилник или наредена измена односно ревизија на негови одделни одредби, советот на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот ќе определи на кој начин стопанските организации ќе ги пресметуваат платите од денот на издадената наредба до денот на донесување нов тарифен правилник или на извршување измена односно ревизија на одделни негови одредби.

Платите определени врз основа на овластувањата од претходниот став можат да се движат само

во границите во кои е наредена ревизијата на тарифниот правилник.

V. Тарифен правилник на заедниците на стопанските организации и на деловните сојузи на земјоделските задруги

Член 37

Тарифниот правилник со кој се определуваат платите на работниците запослени во заедниците на стопанските организации го донесуваат спогодбено управниот орган на заедницата и синдикалната организација.

Износите на платите во тарифниот правилник на заедницата се утврдуваат во склад со тарифните ставови за соодветните работни места во тарифните правилници на стопанските организации што се здружени во заедницата.

Член 38

За задружниот деловен сојуз се донесува единствен тарифен правилник, во кој погонските и деловните единици посебно се искажуваат.

Тарифниот правилник на деловниот сојуз го донесуваат спогодбено управниот одбор на деловниот сојуз, комисијата на народниот одбор на општината и синдикалната организација.

Предлогот на тарифниот правилник што се изнесува пред органите од претходниот став го составува управниот одбор на деловниот сојуз врз основа на предлогот од работничкиот совет на секој погон со самостојна пресметка.

Со тарифниот правилник на деловниот сојуз се определуваат и тарифните ставови за работните места во управата на деловниот сојуз на кои се вршат работите на управата.

Член 39

Одредбите од оваа уредба за постапката за донесување, за измената и за содржината на тарифниот правилник согласно ќе се применуваат на тарифните правилници на стопанските организации од оваа глава.

VI. Норми и правилник за нормите

Член 40

Стопанските организации што вовеле плаќање по ефект се должни да донесат правилник за нормите.

Правилникот за нормите го донесува управниот одбор по предлог од директорот и од стручниот колегиум на стопанската организација.

Предлогот на правилник за нормите му се објавува на работниот колектив пред да биде изнесен пред управниот одбор.

Додека не се донесе правилник за нормите, стопанската организација не може да врши пресметување на платите врз основа на нормите и акордниите ставови.

Коморите и стручните здруженија на стопанските организации деваат стручна и техничка помош при поставањето и усовершувањето на нормите.

Член 41

Правилникот за нормите содржи особено одредби за постапката за утврдување на нормите, за нивно следење и ревизија, потоа одредби за рокот во кој нормите не смеат да се менуваат, за начинот на утврдување на квалитетот на изработката, за начинот на утврдување на акордните ставови и за начинот на кој се пресметува платата за постигнатиот ефект, како и одредби за условите што работникот треба да ги исполни за да може платата да му се пресметува по работен ефект.

Во одредбите за рокот во кој новопоставените или новоопределените норми можат да се менуваат, мора да се предвиди нормите да не можат да се менуваат или ревидираат пред истекот на 6 месеци од денот кога нормите се поставени, освен ако е во прашање сметковна грешка, или промени во технолошкиот процес или воведување нови машини, алати и сл.

Пописот на нормите и ценовникот на работите • составен дел од правилникот за нормите.

Ценовникот на работите мора да биде ускладен со тарифните ставови и со нормите врз основа на кои е изработен.

Член 42

Стопанската организација е должна на управниот орган на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот да му го достави правилникот за нормите во срок од 14 дена од донесувањето.

Член 43

Директорот на стопанската организација е должен да се грижи предлогот на правилникот за нормите да биде во склад со тарифниот правилник.

Ако правилникот за нормите е во спротивност со тарифниот правилник, директорот е должен за тоа да го извести работничкиот совет на стопанската организација. Во стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на добивката директорот е должен за тоа да го извести управниот орган на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот.

Директорот на стопанската организација е должен да поведе постапка за ревизија на нормите ако утврди дека односите утврдени со тарифниот правилник се пореметени поради нереалност на нормите.

Член 44

Ако правилникот за нормите не е во склад со тарифниот правилник, советот на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот ќе нареди негова ревизија.

Советот на народниот одбор на општината од претходниот став може со решение да ѝ нареди на стопанската организација да изврши ревизија на нормите ако поради високото просечно извршување на нормите платите на работниците пораснале несразмерно повеќе одошто производството.

Советот на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот пред донесувањето на решението за ревизија на нормите може да бара стручното здружение или комората да даде мислење за состојбата на нормите на стопанската организација.

Ако стопанската организација не изврши ревизија на нормите, советот на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот може да ѝ нареди на банката да ѝ ги исплати платите на стопанската организација само до определениот износ.

Против првостепеното решение на советот на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот за ревизијата на нормите, стопанската организација може да му изјави жалба на советот на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот во рок од 8 дена од доставувањето на решението.

Решението за ревизија на нормите во претпријатијата што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија може да го донесе и Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

Ревизија на нормите според одредбите од овој член не може да се нареди пред истекот на рокот од 12 месеци од денот кога е поставена или ревидирана нормата.

По исклучок, ревизија на нормите може да се нареди и пред истекот на рокот од претходниот став ако е во прашање сметковна грешка, промена во технолошкиот процес, воведување нови машини и сл., а стопанската организација сама не извршила ревизија на нормите.

Член 45

Барањето за ревизија на нормите можат да го поднесат и синдикалната организација и соодветната комора. Барањето му се поднесува на советот на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот.

Ако советот на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот не го усвои барањето поднесено во смисла на ставот 1, синдикал-

ната организација односно комората може да му изјави жалба на советот на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот.

Член 46

Ако на стопанската организација ѝ е издадена наредба за ревизија на нормите, износот на платите што отпаѓа на спорното надминување на нормите се става на посебна сметка кај банката до конечна одлука за ревизија на нормите.

Ако нормите бидат исправени врз основа на издадената наредба за ревизија, пресметувањето на платите ќе се врши по така исправените норми од денот на издадената наредба за нивна ревизија.

Член 47

Стопанската организација е должна да води евиденција за извршувањето на нормите и да располага со уредни податоци за бројната состојба на работниците, за движењето на платите, за остварените часови работа и за остварениот обем на производството, како и со други податоци врз основа на кои е можно да се спореди движењето на платите и на продуктивноста на трудот.

Стопанските организации се должни на управниот орган на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот да му доставуваат извештаи со податоците од претходниот став според упатството што ќе го пропише Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

Член 48

На стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот од оваа глава ќе се применуваат само одредбите од чл. 40, 41, 43 и 44.

VII. Премии

Член 49

Стопанските организации се должни еден дел од средствата за плати над платите според тарифните ставови и според другите основи од тарифниот правилник да употребат за давање премии на работниците на работните места од кои зависи општиот успех во работењето на стопанската организација и за успехот во извршувањето на спеледени задачи усмерени на постигање подобра организација на работата, заштеда во материјали и на други трошоци, на постигање поголема продуктивност на трудот и подобар квалитет, како и на резултати усмерени на работење на стопанската организација со пониски трошоци.

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет може да определи одделни групи стопански организации што немаат услови за воведување премии, да не воведуваат премиски систем.

Член 50

Средствата наменети за премии според одредбите од претходниот член, се определуваат со тарифниот правилник на стопанската организација во процент од вкупните средства за плати од добивката односно во процент од остатокот на средствата за лични доходи по подмирувањето на платите според основите од тарифниот правилник.

Стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на добивката, што ќе остварат посебно учество во добивката според членот 45 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), се должни од тие средства еден дел да издвојат за премии. Делот од тие средства за премии се определува во процент од износот што стопанската организација го наменила за плати на работниците.

Стопанските организации се должни средствата за премии да ги одвојуваат во процент што е до-статочен исплатените премии да претставуваат поттик за постигање подобри успеси во работата и за извршување на посебни задачи усмерени на постигање подобар успех во работењето на стопанската организација.

Член 51

Правото на премија и височината на премијата се утврдуваат врз основа на однапред утврдените задачи и мерила за оценка на успехот во извршувањето на тие задачи.

Височината на премијата не може да се ограничи со височината на платата според тарифниот став.

Советот на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот ќе бара ревизија на премиските основи ако утврди дека во стопанската организација премиите се даваат по нереални основи, ако не постои причинска врска меѓу премиите и премиските основи, или ако премиските основи не можат на книговодствен или друг начин да се утврдуваат и евидентираат.

Член 52

Задачите за чие извршување се даваат премии и основите за утврдување на премиите се определуваат со правилникот за премиите.

Правилникот за премиите го донесува работничкиот совет на стопанската организација.

Коморите и стручните здруженија на стопанските организации даваат стручно помош при донесувањето на правилникот за премиите.

Стопанската организација е должна правилникот за премиите да му го достави на управниот орган на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот во рок од 14 дена од денот на неговото донесување.

Член 53

Управниот одбор на стопанската организација определува во текот на годината до која височина остварените средства за премии ќе се употребат за исплата на премиите, оставајќи најмалку 20% од тие средства како резерва за израмнување на крајот на годината врз основа на завршната сметка.

По добиеното решение за завршната сметка за изминатата година, непотрошените средства на фондот за премии од изминатата година можат да се пренесат во следната година и да се употребат само за исплата на премии.

VIII. Определување тарифен став на работниците

Член 54

Органот на стопанската организација определен во тарифниот правилник е должен на секој работник да му определи и му го соопшти тарифниот став на начинот предвиден во тарифниот правилник.

Работникот може да бара да му се издаде писмено решение за височината на тарифниот став.

Тарифниот став му припаѓа на работникот според работното место на кое работи односно според работата што ја врши.

Со тарифниот правилник може да се предвиди на работникот што вршат стапува во работен однос а нема потребна пракса или кој не ги исполнува условите во поглед на стручната спрема која, според одредбите на тарифниот правилник, се бара за тоа работно место (работа), тарифниот став определен според работното место (работата) може да му се намали за процентот определен во тарифниот правилник сè додека работникот не ги исполни потребните услови.

Член 55

Против одлуката за височината на тарифниот став работникот може да му изјави жалба на повисокиот орган на управувањето на стопанската организација.

Органот на стопанската организација надлежен за решавање по жалбата е должен да донесе решение во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата. Ако надлежниот орган на стопанската организација не донесе решение во тој рок, работникот има право да му изјави жалба на работничкиот совет на стопанската организација.

Жалбата според одредбите на овој член се изјавува во рок од 8 дена од доставувањето на решението, односно по истекот на рокот за донесување решение според ставот 2 од овој член.

IX. Пресметување и исплатување на платите

Член 56

Платите на работниците се пресметуваат со примена на тарифниот став врз постигнатиот работен ефект или врз времето поминато на работа.

Пресметувањето на платите на работниците се врши и по другите основи, што се утврдени во тарифниот правилник на стопанската организација (закордни ставови по единица мерка, по единици производ, по парче, според остварениот промет во трговијата и слично).

Член 57

Износите на платите се утврдуваат во границите на остварениот доход на стопанската организација.

Стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот, ги намалуваат сразмерно платите пресметани според одредбите на претходниот член кога според прописите за распределбата на вкупниот приход на стопанските организации издвојуваат за лични доходи само заштитен платен фонд.

Член 58

Стопанските организации ги исплатуваат во полн износ наградите на учениците во стопанството и на учениците на индустриски училишта без оглед на височината на остварениот доход.

Другите издатоци што според членот 25 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации ѝ се признаваат на стопанската организација како плати, а во стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот и издатоците според членот 67 од истата уредба, се исплатуваат заедно со платите на работниците.

Член 59

Пресметувањето и исплатувањето на платите на работниците се врши во срокови што не можат да бидат подолги од еден месец. Ако пресметковниот период на стопанската организација е подолг од еден месец, стопанската организација е должна пресметувањето и исплатувањето на аконтациите на плати да го трши најмалку еднаш месечно.

Член 60

Стопанската организација има право во текот на пресметковниот период да зема од својата сметка кај банката средства за исплата на платите до височина на платите пресметани според тарифните ставови и другите основи од членот 25 под а) од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации врз основа на времето поминато на работа и постигнатиот работен ефект и на износите на другите издатоци според членот 58 од оваа уредба.

Во од периодичната пресметка се утврди дека стопанската организација не е зарита доход да ги покрие платите исплатени во текот на пресметковниот период, износот што останал непокриен ќе се подмири на товар на платите во следните пресметковни периоди. Додека не го подмири тој износ, стопанската организација може за исплата на платите во следните пресметковни периоди да зема од својата сметка само средства до височина на платите пресметани според претходниот став, намалени за процентот што недостигал во остварениот доход за покривање на платите исплатени во изминатиот пресметковен период.

Во стопанските организации што вршат распределбата на вкупниот приход со утврдување на добивката, намалувањето од претходниот став не може да биде поголемо од 20% од износот пресметан според ставот 1.

Ако при периодичната пресметка во стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот не можеле да се покријат исплатените плати ниту до височината на заштитениот платен фонд, стопанската организација може во следните пресметковни периоди да зема од својата сметка само средства до височина на заштитениот платен фонд, намален за процентот што

недостигал во остварениот доход за покритие на платите исплатени во претходниот пресметковен период, но не за повеќе од 100%.

Банката може и во случаите од ст. 2 и 3 од овој член да ѝ дава на стопанската организација средства за исплата на платите во износи според ставот 1, не намалувајќи ги, ако оцени дека стопанската организација до крајот на годината ќе оствари доход да ги подмири изземените износи.

Одредбите од овој член нема да се применуваат во случаите на гарантирање на средствата за плати според членот 61 од оваа уредба.

Стопанските организации со паушална пресметка не можат од банката да земаат средства за исплата на платите ако немаат тарифен правилник.

Поблиски прописи за височината на средствата за исплата на платите во текот на пресметковниот период и за начинот на нивно изземање од банката донесува сојузниот Ложавеч секретаријат за работи на финансиите во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

X. Обезбедување средства за исплата на платите

Член 61

Ако стопанската организација не остварува достаточен доход за покритие на исплатените плати, непокриениот износ ќе се подмири од резервниот фонд на стопанската организација.

Ако стопанската организација нема достаточни средства ниту во резервниот фонд, банката е должна да ѝ обезбеди средства за исплата на платите.

На стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на добивката, банката е должна да им обезбеди средства за исплата на платите во височина од 75% од платите пресметани според тарифните ставови и другите основи од членот 25 под а) од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, врз основа на времето поминато на работа односно постигнатиот работен ефект.

Во стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот, банката е должна на стопанската организација да ѝ обезбеди средства за исплата на платите во височина од 75% од заштитениот платен фонд.

За разликата на средствата за плати која во остварениот доход на стопанската организација недостига до височина од 75% од платите според ставот 3, односно од 75% од заштитениот платен фонд според претходниот став, банката ги товари средствата на народниот одбор на општината.

Покрај средствата за исплата на платите според ст. 3 и 4 од овој член, банката е должна на товар на народниот одбор на општината да ѝ обезбеди на стопанската организација и толку средства што оваа во полн износ да ги исплати издатоците што според одредбите на членот 25 под б) од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации се признаваат како плати пред утврдувањето на добивката односно на другите издатоци што според одредбите на членот 67 од истата уредба се засметуваат во личните доходи на работниците.

Одредбите од овој член не се однесуваат на стопанските организации со паушална пресметка.

Член 62

Банката може за разликата на средствата за плати од претходниот член да ги товари средствата на народниот одбор на општината само за пресметковниот период во кој стопанската организација не остварила доход до таа височина и за наредните месеци во текуштиот пресметковен период до извршењата пресметка за изминатиот пресметковен период. Ако народниот одбор на општината не преземе мерки за санација на стопанската организација или за нејзина присилна ликвидација, а стопанската организација не остварува 75% од платите според тарифните ставови ниту во следните пресметковни периоди, банката ќе ѝ обезбедува на стопанската организација исплата на платите во височина од претходниот член на товар на сред-

ствата на народниот одбор на општината сè додека овој не преземе некоја од тие мерки.

Ако привремениот пресметковен период на стопанската организација е подолг од три месеци, се зема дека пресметковниот период во смисла на претходниот став трае три месеци.

Ако е поднесено барање за присилна ликвидација на стопанската организација, народниот одбор на општината е должен да даде обезбедување за исплата на платите според членот 61 од оваа уредба до отворањето на постапката на присилна ликвидација.

Член 63

Стопанската организација е должна на барање од народниот одбор на општината во следните пресметковни периоди износите за кои гарантирал народниот одбор да ги врати на товар на средствата за плати.

Член 64

Поблиски прописи за обезбедувањето на средства за исплата на платите на стопанските организации што не остваруваат доход да исплатат ниту 75% од пресметковните плати, ќе пропише, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

XI. Пресметување и исплатување на премиите

Член 65

Пресметувањето и исплатувањето на премиите се врши во сроковите определени во правилникот за премиите, а од средствата што стопанската организација ги внесла во фондот за премии според одредбите на членот 50 од оваа уредба.

Срокот за исплата на премиите не може да биде подолг од срокот за периодичната пресметка во текот на годината, што е определен за стопанската организација. По исклучок, во стопанските организации на градежништвото сроковите за пресметување и исплатување на премиите можат да бидат подолги од сроковите за периодичните пресметки, но не подолги од една година.

Член 66

Право на износот на премијата пресметан според правилникот за премиите има секој работник, како во текот така и по истекот на годината, без оглед на траењето на неговиот работен однос во стопанската организација.

XII. Пресметување и исплатување платите над платите според тарифниот правилник на стопанската организација

Член 67

Средствата за плати од добивката односно од остатокот на средствата за лични доходи што ќе преостанат по издвојувањето на средствата за премии, стопанската организација може да ги употреби за зголемување на платите, на начинот и по основите предвидени во тарифниот правилник, а во склад со одредбите на оваа уредба.

Член 68

Пресметувањето и исплатувањето на платите според претходниот член се врши во текот на годината привремено врз основа на добивката односно доходот на стопанската организација утврден според периодичните пресметки.

Работниците во текот на годината имаат право на тој дел од платата ако во времето на исплатата се наоѓаат во работен однос со стопанската организација и ако имаат најмалку три месеци непрекинат работен стаж во таа стопанска организација.

Ќе се смета дека работниците на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските организации на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и работниците на претпријатијата на Заедницата на Југословенските железници немаат прекин во работен однос во смисла на одредбите од претходниот став, ако целото време биле во работен однос со претпријатијата во таа заедница и немаат прекин при преминот од едно претпријатие во друго во рамките на заедницата.

Ка се смета дека немале прекин во работен однос укрцаните работници на претпријатијата на поморскиот сообраќај и на поморското стопанство кога преминувале од претпријатието во претпријатието во рамките на тие дејности со цел за пополнување посадата на бродовите или во врска со стручното оспособување во пловидбата, како ни работниците на стопанските организации на други дејности ако во текот на годината преминале од една стопанска организација во друга врз основа на договор за кооперација.

Воените лица апослени во претпријатијата што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија во текот на годината имаат право на плата според претходниот член, без оглед на должината на работниот стаж.

Член 69

Конечното пресметување на платите според членот 67 од оваа уредба се врши на крајот на годината заедно со конечното утврдување и расподелбата на вкупниот приход на стопанската организација.

Право на зголемување на платата над платата според тарифниот став по истекот на годината врз основа на одобрена завршна сметка имаат сите работници што на крајот на годината се затекнале во работен однос со стопанската организација, под услов работниот однос во текот на таа година да им траел најмалку три месеци.

Работниците на кои работниот однос во стопанската организација не им траел до крајот на годината за која се врши конечното пресметување на платите, имаат право на зголемување над платите според тарифниот став под услов:

1) во текот на годината да биле шест месеци во работен однос со стопанската организација, ако работниот однос им престанал врз основа на нивни отказ;

2) во текот на годината да биле три месеци во работен однос, ако работниот однос престанал со истекот на договорот, по отказ од страна на стопанската организација, по спогодба со стопанската организација или поради ставање пензија во тек, поради долготрајно непрекинато болување, поради телесна или душевна неспособност за работа, поради одење на отслужување воениот срок и слични разлози.

Ка се смета дека работниците на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и работниците на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници ги исполнуваат условите на работниот стаж од претходните ставови ако во текот на годината биле определено време во работен однос со претпријатијата во односната заедница.

За укрцаните работници на претпријатијата на поморскиот сообраќај и на поморското стопанство и за работниците на стопанските организации на други дејности во врска со договор за кооперација, во поглед условите за работен стаж од ст. 2 и 3 на овој член важат одредбите на ставот 4 од претходниот член.

Одредбите за работниот стаж од овој член не се однесуваат на воените лица запослени во претпријатијата што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија.

Сезонските работници имаат право на плата од добивката односно на зголемување на платата од остварениот доход под условите:

1) во текот на годината да работеле за целото време на сезонското работење на стопанската организација;

2) платите да им биле определени врз основа на тарифните ставови во тарифниот правилник на стопанската организација за работите што ги вршеле односно за работните места на кои работеле.

Работниците на кои работниот однос им престанал врз основа на дисциплинската казна, отпуштање од стопанската организација, или по силата на законот поради казната строг затвор или затвор

подолг од 6 месеци за дела на штеточинство, или поради самоволно напуштање на работата, немаат право на зголемување на платата над платата според тарифниот став.

Член 70

Стопанската организација е должна по добиењето одобрение на завршната сметка, веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена, да ги повика сите работници на кои им престанал работниот однос а кои имаат право на зголемување на платата над платата според тарифниот став, да ѝ се јават на стопанската организација заради остварување на своето право. Ако стопанската организација нема податоци за местото на живеење на одделни работници, таа е должна ова повикување да го изврши со јавно објавување.

По истекот на рокот од три месеци од денот на извршеното објавување, работниците што не ѝ се пријавиле на стопанската организација го губат правото на зголемување на платата според членот 69 од оваа уредба.

Член 71

Неисплатените износи, што ќе ѝ останат на стопанската организација од работниците што според членот 69 од оваа уредба немат право на зголемување на платата, како и од оние работници што до истекот на рокот од претходниот член не се јавиле заради остварување на тоа право, се внесуваат во резервниот фонд или во фондот за самостојно располагање според одлука на работничкиот совет на стопанската организација.

XIII. Пресметување на платите за прекувремена работа, за работа во дните на неделен одмор и за ноќна работа

Член 72

За часовите на прекувремена работа и на работа во дните на неделен одмор, извршена врз основа на наредба од надлежниот орган на стопанската организација, платата се пресметува според тарифниот став зголемен за 50%.

Стопанската организација може на работниците на работни места на кои природата на работата бара прекувремена работа во тек на секој месец, а кои места се определени во тарифниот правилник, да им ја пресметува платата за прекувремена работа врз основа на паушален износ. Паушалниот износ на платата за прекувремена работа не може да биде поголем од износот што би го примал работникот кога платата би му се пресметувала според претходниот став. Паушалниот износ на платата за прекувремена работа му припаѓа на работникот само кога ќе го исполни бројот на прекувремените часови определен во тарифниот правилник. Ако работникот исполни помал број прекувремени часови од оној што е определен, му припаѓа сразмерен дел од паушалниот износ.

Работниците на работни места со раководни должности немаат право на плата за прекувремена работа, освен кога во прекувремените часови или на денот на неделен одмор работат сите работници на стопанската организација или кога работниците на работни места со раководни должности во прекувремените часови вршат работи надвор од својот редовен делокруг. Овој исклучок се однесува и на работниците на работните места со раководни должности во одделен погон, работилиште или друга организациона единица, ако сите работници на тој погон, работилиште односно организациона единица работат во прекувремени часови или на ден на неделен одмор.

Работниците со раководни должности имаат право на плата за прекувремена работа за работите надвор од својот редовен делокруг само ако работничкиот совет на стопанската организација претходно определил кои се тие работи, и ако директорот на стопанската организација донесол решение со кое им е наредено тие работи да ги вршат во прекувремени часови.

Директорот на стопанската организација и неговите заменици немаат право на плата за преку-

времена работа ниту во исклучителните случаи од ст. 3 и 4.

Кои работни места се сметаат за места со речководни должности во смисла на претходниот став, се определува со тарифниот правилник на стопанската организација.

Член 73

За часовите на ноќна работа платата се пресметува според тарифниот став зголемена за 12,5%.

Како ноќна работа се смета работата меѓу 22 и 5 часот.

XIV. Пресметување на платите за работа во дните на државни и народни празници

Член 74

За работа во дните на државни и народни празници во кои стопанската организација не работи, ако не паѓаат во денови на неделен одмор, на работникот, покрај надоместокот на платата за тие денови според посебните прописи, му припаѓа и плата пресметана како за редовна работа.

XV. Пресметување на надоместокот на платата за годишен одмор

Член 75

За дните на годишен одмор, освен за оние од тие дни што паѓаат на ден на неделен одмор, на работниците им припаѓа надоместок пресметан врз основа на просечната дневна плата во редовното работно време за последните три месеци пред користењето на годишниот одмор. Надоместокот се исплатува во височина во која им се исплатуваат платите на останатите работници во месецот кога работникот го користел годишниот одмор.

Просечната дневна плата од претходниот став се пресметува врз основа на износот на платите пресметани за одделни месеци, без оглед на височината во која е остварен доходот и на платите исплатени во тоа тримесечје. Во основот за пресметување на просечната дневна плата не се земаат предвид исплатите на име плати од добивката ниту премиите.

За деновите на годишниот одмор работникот има право на зголемување на платата според чл. 68 и 69 од оваа уредба.

XVI. Писмена пресметка на исплатената плата

Член 76

Стопанската организација е должна при исплатата на платите и другите примања да му предаде на секој работник писмена пресметка со следните податоци: 1) вкупен износ на примањата без одбивките и запирањата (личен доход односно бруто примања); 2) износ на примањата по одделни извори (плата според тарифниот став остварена во редовно работно време, во прекувремена работа, во ноќна работа, по ефект, премии, плати од добивката, зголемување на платата од остатокот на доходот, теренски додаток и слично); 3) вкупен износ на одбивките и запирањата; 4) износ на законските одбивки по секој одделен основ (износ на придонесот за буџетите од личниот доход, износ на придонесот за социјално осигурување, износ на придонесот за станбена изградба); 5) износ на останатите запирања (исплатени аконтации, отплати на кредитот, судски забрани, и слично); 6) износ за исплата (нето примања).

Се овластува Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, да може, по потреба, да пропише во која форма и со која содржина ќе се дава писмена пресметка на платата од претходниот став.

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет може да пропише кои податоци задолжително содржи платниот список на стопанските организации.

XVII. Жалба поради погрешно пресметување на платите

Член 77

Ако смета дека му е погрешно извршено пресметувањето на платата или на други примања, ра-

ботникот има право да бара од органот што го извршил пресметувањето, повторно да го изврши пресметувањето на платата. Ако работникот ниту по повторното пресметување не е задоволен со пресметката, може да му изјави жалба на управниот одбор на стопанската организација.

XVIII. Тужба до суд поради повреда на правото на работникот на плата

Член 78

Работникот што не е задоволен со конечната одлука на стопанската организација може своето право на плата да го остварува по пат на спор пред редовен суд.

XIX. Казнени одредби

Член 79

Стопанската организација ќе се казни за стопански престап со парична казна до тројна, а во исклучително тешки случаи и до шесторна височина на незаконито пресметаниот и исплатениот износ:

1) ако при пресметувањето на платите односно при пресметувањето на заштитениот платен фонд употреби неточни податоци, или не ги пресметува платите врз основа на тарифните ставови определени во тарифниот правилник;

2) ако не изврши ревизија на тарифните ставови по наредба на Сојузниот или републичкиот извршен совет;

3) ако не изврши ревизија на нормите по наредба на надлежниот совет на народниот одбор на општината;

4) ако ценовникот на работите не е во склад со тарифните ставови и нормите.

Одредбите од точ. 3 и 4 од претходниот став нема да се применуваат на стопанските организации што вршат расподелба на вкупниот приход со утврдување на доходот.

Член 80

Стопанската организација ќе се казни за стопански престап со парична казна од 20.000 до 500.000 динари:

1) ако не воведо норми за работа или други мерки за работен ефект на работните места (работите) каде што може да се мери работниот ефект;

2) ако нормите не се во склад со тарифните ставови;

3) ако не води евиденција за извршувањето на нормите;

4) ако не располага со уредни податоци за бројната состојба на работниците, за движењето на платите, за остварените часови на работа и за остварениот обем на производството;

5) ако не донесе тарифен правилник, односно ако писмено не ги утврди внатрешните односи во расподелбата на делот од остварениот доход одвоен за плати;

6) ако не донесе правилник за нормите;

7) ако во тарифниот правилник не го определи процентот во кој ќе ги издвојува средствата за премии или не го врши тоа издвојување;

8) ако не донесе правилник за премиите;

9) ако извршувањето на нормите не го искажува врз основа на фактично потрошеното време на работа;

10) ако не изврши ревизија на премиските основи по наредба од советот на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот.

Одредбите од точ. 2, 3 и 9 од претходниот став нема да се применуваат на стопанските организации што вршат расподелба на вкупниот приход со утврдување на доходот.

Член 81

Стопанската организација ќе се казни за стопански престап со парична казна од 10.000 до 200.000 динари:

1) ако тарифниот правилник не содржи одредби што се пропишани како задолжителни;

2) ако на управниот орган на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот не му достави извештај со податоците за движењето на платите и нормите, или не го достави во пропишаниот срок, или ако податоците во него се неточни или непотполни;

3) ако на управниот орган на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот не му го достави тарифниот правилник;

4) ако на управниот орган на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот не му го достави правилникот за нормите;

5) ако на управниот орган на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот не му го достави правилникот за премииите.

На стопанските организации што вршат расподелба на вкупниот приход со утврдување на доходот, нема да се применуваат одредбите од точката 4 на претходниот став.

Член 82

За стопански престап од чл. 79, 80 и 81 од оваа уредба ќе се казни и одговорното лице во стопанската организација со парична казна до 50.000 динари.

Одговорното лице нема да се казни за стопански престап ако добило налог од својот старешина или од овластениот орган на стопанската организација да изврши или пропушти такво дејствие, па писмено му укажало на неговата незаконитост а дејствието го извршило односно пропуштило дури откако добило нов писмен налог.

Член 83

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок директорот, шефот на сметководството или друго одговорно лице во стопанската организација, и тоа:

а) директорот:

1) ако тарифниот правилник не го држи на видно и пристапно место;

2) ако не донесе решение за височината на тарифниот став по барање од работникот;

3) ако не поведе постапка за ревизија на нормите кога односите установени со тарифниот правилник се нарушени поради нереалност на нормите;

б) шефот на сметководството или друго лице одговорно за финансиската служба:

1) ако исплатата на платите ја врши во срокови подолги од еден месец;

2) ако не изврши повикување на работниците што имаат право на зголемување на платите според членот 70 од оваа уредба;

3) ако платата за прекувремена работа или за работа во дните на неделен одмор или за ноќна работа не ја пресметува со пропишаното зголемување на тарифните ставови;

4) ако на работникот не му предаде писмена пресметка на платата.

Член 84

На повредите на одредби од оваа уредба и на постапката за примена на предвидените со неа казни мерки според чл. 79—82 од оваа уредба согласно ќе се применуваат одредбите на чл. 75—81 и членот 83 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации.

За прекршоците предвидени во членот 83 од оваа уредба постапката ќе ја води надлежниот судија за прекршоци според одредбите на Основниот закон за прекршоците.

XX. Преодни и завршни одредби

Член 85

Работите што според одредбите на оваа уредба спаѓаат во надлежност на советот и управниот орган на народниот одбор на општината надлежни за прашањата на трудот во 1957 година ќе ги вршат советот и управниот орган на народниот одбор на околицата надлежни за прашањата на трудот, а по

жалбите против нивните одлуки ќе донесува решение секретаријатот за трудот на републичкиот извршен совет.

Кога народниот одбор на општината, според оценката на советот на народниот одбор на околицата надлежен за прашањата на трудот, ќе обезбеди правилно вршење на тие работи, ќе го преземе по решение на тој совет веќе во текот на 1957 година нивното вршење.

Член 86

Постојаните арбитражни комисии од чл. 17 и 18 од оваа уредба формирани со одлуката од републичкиот извршен совет ќе ги вршат сите функции и во 1957 година.

Ако народниот одбор на околицата формира постојана арбитражна комисија според членот 18 од оваа уредба, ќе престане функцијата на арбитражна комисија од претходниот став во однос на стопанските организации на подрачјето од таа околица.

Член 87

Работите што според одредбите на оваа уредба спаѓаат во надлежност на советот и на управниот орган на народниот одбор на општината надлежни за прашањата на трудот, во однос на прегпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија ги врши секретаријатот за трудот на републичкиот извршен совет.

Член 88

Комиските за плати во стопанството (околинските, обласните, покраинските, републичките и сојузната) ќе престанат со работата по влегувањето во сила на оваа уредба. Нивните работи ќе ги преземат надлежните органи предвидени со оваа уредба.

Член 89

Во стопанските организации што вршат расподелба на вкупниот приход со утврдување на доходот, заштитениот платен фонд според прописите за расподелбата на вкупниот приход ќе се утврдува во 1957 година врз основа на тарифните ставови утврдени во тарифниот правилник во границите на зголеменото ниво во смисла на одредбите на одделот 1 главата XIX од Сојузниот општествен план за 1957 година.

На тарифниот правилник од претходниот став ќе се применуваат сите одредби на оваа уредба за тарифниот правилник на стопанските организации што вршат расподелба на вкупниот приход со утврдување на добивката.

Тарифните ставови од ставот 1 на овој член стопанските организации ќе ги зголемат за соодветните износи на придонесот за социјално осигурување, на придонесот за станбена изградба и на придонесот за буџетите од личните доходи според упатството што ќе го пропише Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

При зголемувањето на тарифните ставови според претходниот став, стопанските организации месечните износи ќе ги заокружат нагоре на 100 динари, а износите по час нагоре на 1 динар.

Износите на тарифните ставови зголемени според одредбите на ст. 3 и 4 од овој член ќе се искажат во табелата на тарифните ставови во тарифниот правилник покрај нивните износи пред зголемувањето за придонесите.

Член 90

Заштитениот платен фонд од претходниот член се утврдува со примена на тарифните ставови и другите основи од членот 25 под а) од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации врз времето што работниците на стопанската организација го поминале на работа во редовно работно време во текот на месецот.

Во заштитениот платен фонд се признаваат и останатите издатоци што според членот 25 под б) од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации се признаваат како плати односно издатоци што според членот 67 од истата уредба се засметуваат во личниот доход на работниците.

Издатоците за теренските додатоци според претходниот став се признаваат во заштитениот платен фонд најмногу до просечните износи пропишани за стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на добивката, зголемени за соодветниот износ на приносот за буџетите од личниот доход.

Член 91

Ако за стопанската организација што врши распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот не биде донесен во текот на 1957 година нов тарифен правилник покрај тарифниот правилник од членот 89 на оваа уредба, пресметувањето и распределбата на платите на работниците ќе ги врши стопанската организација според тарифниот правилник од членот 89 на оваа уредба.

Член 92

Стопанските организации се должни да го донесат правилникот за премиите во рокот што ќе го определи Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет по предлог од Сојузната комора, сојузот на коморите или стручното здружение.

По рокот определен според претходниот став стопанската организација не може средствата наменети за премии да ги употреби за исплата на премиите ниту за зголемување на платите, туку ги вносува во средствата за самостојно располагање.

Член 93

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба ќе донесе Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет.

Член 94

Со влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56), Упатството за комисиите за плати во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/55), Упатството за документацијата за нивото на тарифните ставови во тарифните правилници за 1955 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/55), Одлуката за документацијата што стопанските организации ја составуваат за височината на тарифните ставови за новововедените работни места („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56) и Упатството за податоците во документацијата за височината на тарифните ставови за новововедените работни места во стопанските организации и за постапката за доставување на документацијата („Сл. лист на ФНРЈ“, бр. 22/56).

До донесувањето на прописите врз основа на овластувањата од чл. 14, 18, 25, 27, 47, 60 и 64 од оваа уредба остануваат во сила во деловите што не се во спротивност со одредбите од оваа уредба:

1) Правилникот за работата на арбитражните комисии во постапката за донесување тарифни правилници на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/55);

2) Упатството за методот за искажување на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/55);

3) Упатството за податоците што стопанските организации им ги доставуваат на комисиите за плати во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/55);

4) Одлуката за утврдување нивото на тарифните ставови во тарифните правилници на новооснованите стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56) и Упатството за примена на Одлуката за утврдување нивото на тарифните ставови во тарифните правилници на новооснованите стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56);

5) Упатството за исплата на аконтациите на платите на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/55 и 57/55);

6) Одлуката за обезбедување на средствата за исплата на платите на работниците и службениците на стопанските организации во височина од 60%

од платите пресметани според тарифниот правилник („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/56 и 8/57);

7) Уредбата за платите на работниците и службениците на железничките транспортни претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55);

8) Уредбата за платите на службениците и работниците на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55).

Надлежноста на комисиите за плати во стопанството предвидена во прописите од претходниот став од влегувањето во сила на оваа уредба преминува врз управниот орган на народниот одбор на околијата надлежен за прашањата на трудот.

Член 95

Оваа уредба ќе се применува од 1 јануари 1957 година, освен казнените одредби (чл. 79 до 83), кои ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

Работниците на кои платата пресметана според новиот тарифен правилник им изнесува помалку од платата што ја поимала од 1 јануари 1957 година до извршената пресметка врз основа на одредбите од Сојузниот општествен план за 1957 година, од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации и од оваа уредба, го задржуваат за тој период правото на платата што ја примиле.

Одредбите од претходниот став не се однесуваат на платите од добивката, односно на платите над платите според тарифниот став.

Член 96

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 113
27 април 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

207.

Врз основа на ставот 2 одделот 4 главата XVI на Сојузниот општествен план за 1957 година, а во врска со членот 1 став 3 и членот 16 од Уредбата за краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ

Член 1

Во Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55) во членот 2 ставот 2 се менува и гласи:

„Кредити за купување индустриски стоки можат да даваат и трговските претпријатија на мало, трговските дукани, продавниците на индустриските претпријатија, занаетиските претпријатија, занаетиските производителни задруги и набавно-продавните задруги (во натамошниот текст: претпријатијата), ако водат самостојно книговодство и ако имаат стручен кадар за работење во врска со давањето, евидентирањето и враќањето на потрошувачките кредити.“

Член 2

Во членот 5 став 1 точката 1 се менува и гласи: „1) од 6 години за кредитите за купување на индустриски стоки;“

Во членот 5 ставот 2 се брише.

Член 3

Членот 11 се менува и гласи:

„Претпријатијата од членот 2 став 2 на оваа уредба можат заради покривање трошоците во врска со давањето на потрошувачките кредити во цената на стоките што ги продаваат на отплата да го сметаат износот на интересот што и го плаќаат на банката по кредитите што им добиле за таа цел.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 116

27 април 1957 година

Белград

Претседател на Републиката.

Јосип Броз-Тито, с. р.

208

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРОМЕТОТ НА ЖИТА****Член 1**

Во Уредбата за прометот на жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55 и 46/56) во чланот 1а ставот 3 се менува и гласи:

„Купената пченица, рж и наполица земјоделските задруги можат да ги продаваат во зрно или во преработки. Ова важи и за организациите од претходниот став што пченицата, ржта и наполицата купени од земјоделските задруги ги продаваат понатаму.“

Член 2

Членот 16 се менува и гласи:

„Пченицата, ржта и наполицата што овластените претпријатија за промет на жита ќе ги купат непосредно од производителите на пазарот на големо, овие претпријатија можат да ги продаваат во зрно или во преработки. Ова важи и за организациите што овие жита купени од претпријатијата за промет на жита ги продаваат понатаму.“

Член 3

Во членот 7 се брише ставот 2.

Досегашните ставови 3—6 стануваат ставови 2—5.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 117

27 април 1957 година

Белград

Претседател на Републиката.

Јосип Броз-Тито, с. р.

209.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53 и 55/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ****Член 1**

Во Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/56) во делот А се вршат следните измени:

- 1) тар. број 6 се брише;
- 2) во тар. број 7 место даночната норма „22%“ се става „9%“;
- 3) во тар. број 8 место даночната норма „25%“ се става „9%“;
- 4) во тар. број 65 место даночната норма „45%“ се става „35%“;
- 5) во тар. број 66 во точката 2 место даночната норма „43%“ се става „38%“;
- 6) тар. број 67 се брише;
- 7) во тар. број 68 во точката 2 место даночната норма „20%“ се става „10%“;
- 8) во тар. број 69 место даночната норма „20%“ се става „10%“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 114

27 април 1957 година

Белград

Претседател на Републиката

Јосип Броз-Тито, с. р.

210.

Врз основа на одредбите од одделот 4 главата XVII на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА****Член 1**

Во Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55 и 19/56), во членот 2 став 1 наместо зборовите: „во смисла на чл. 18 точ. 4“ се ставаат зборовите: „во смисла на одредбите“.

Член 2

Во членот 3 наместо зборовите: „во смисла на чл. 31 точ. б)“ се ставаат зборовите: „во смисла на одредбите“.

Член 3

Членот 4 се брише.

Член 4

Во досегашниот член 4а, кој станува член 4, во петтиот ред, зад зборовите: „народна армија“, се додаваат зборовите: „а кои вршат расподелба на вкупниот приход врз основа на утврдувањето на добивката“.

Во истиот член наместо зборовите: „според чл. 49“ се ставаат зборовите: „според одредбите“.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 115

27 април 1957 година

Белград

Претседател на Републиката.

Јосип Броз-Тито, с. р.

211.

Врз основа на членот 8 став 2 од Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување на исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56 и 29/56), Сојузниот извршен совет донесува:

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ОБЈЕКТИ ЧИИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ ГИ ОДОБРУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ

I. Сојузниот извршен совет ќе ги одобрува инвестиционите програми:

1) за објектите што се финансираат од средствата предвидени со сојузниот општествен план, ако е изградбата на тие објекти поименично определена во планот;

2) за објектите за кои со одлуката на Сојузниот извршен совет се утврдени нивните основни елементи (капацитетот, локацијата, начинот на финансирање и сл.);

3) за новите објекти што се финансираат од сојузниот буџет, освен за објектите на ставбената изградба, ако е вкупната вредност на инвестиционите работи над 500 милиони динари;

4) за објектите што треба да се изградат на територија на две или повеќе народни републики (на пример: далекуводи, патишта, мостови и сл.), односно чија изградба ќе влијае врз режимот на водите од две или повеќе народни републики;

5) за објектите што треба да имаат врска или да бидат од влијање врз соседните држави.

II. Покрај инвестиционите програми за објектите од претходната точка, Сојузниот извршен совет ќе ги одобрува и инвестиционите програми за одделни објекти од определени стопански гранки, и тоа:

1) од гранката на производството и распределбата на електрична енергија:

а) за хидроелектраните и термоелектраните, со сила над 10 MW;

б) за објектите за пренос на електрична енергија од 110 KV нагоре (далекуводи, разводни и трансформатори);

2) од гранката на индустријата и преработката на метали;

за објектите на моторната индустрија;

3) од гранката на железничкиот сообраќај:

а) за нови пруги на јавниот сообраќај;

б) за нормализација и електрификација на постојните пруги на јавниот сообраќај;

в) за железничките и железничко-патишните мостови на постојните пруги преку пловни реки;

4) од гранката на поморскиот сообраќај:

за нови луки од 500.000 тони промет годишно и повеќе, како и за реконструкција на постојните луки чиј капацитет се зголемува за 500.000 тони промет годишно и повеќе;

5) од гранката на речниот и езерскиот сообраќај:

за изградба на пловни патишта;

6) од гранката на патниот сообраќај:

за градење и реконструкција на патишта од општо значење за Југославија;

7) од гранката на воздушниот сообраќај:

за аеродроми;

8) од гранката на поштенскиот сообраќај и телекомуникациите:

а) за објектите чија изградба се финансира од инвестициониот фонд на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, ако е вкупната вредност на инвестиционите работи над 500 милиони динари;

б) за објектите на ултракратковранови и други радиоврски.

III. Ревизијата на инвестиционата програма од точ. I и II на оваа одлука ја вршат комисијата. Сојузниот извршен совет за секоја стопанска гранка именува претседател и потребен број членови на ко-

мисијата и нивни заменици, што мораат да бидат стручни во економската и техничката проблематика на инвестиционата програма што се поднесува на ревизија. Член на комисија не може да биде лице што работело на инвестиционата програма или што е лично заинтересирано за инвестиционата програма што се прегледува.

Комисијата има задача сестрано да ја испита економската оправданост и ја утврди исправноста на техничките решенија дадени во инвестиционата програма. Нејзината работа се состои особено во грижливо проверување на точноста и во оценка на сите економски и технички податоци, нацрти и пресметки изнесени во инвестиционата програма, и тоа како од гледиштето на стопанската гранка во која треба да се вклучи инвестициониот објект, така и од гледиштето на стопанството како целина.

Комисијата може за одделни стручни прашања да бара мислење од стручњаци што не се членови на комисијата.

За извршената ревизија на инвестиционата програма комисијата му поднесува на Сојузниот извршен совет мислење со образложение и со предлог на одлука што треба да се донесе. Членот на комисијата што не ќе се сложи со мислењето од другите членови, ќе го образложи своето одвоено мислење во извештајот на комисијата.

Трошоците во врска со работата на комисијата паѓаат на товар на претсметката на државниот секретаријат односно на секретаријатот на Сојузниот извршен совет, спрема стопанската гранка на која ѝ припаѓа инвестициониот објект.

По исклучок од одредбите на претходните ставови од оваа точка, задачата на комисијата за ревизија ќе ја вршат, и тоа:

1) за објектите од гранката на производството и распределбата на електрична енергија — Заедницата на Југословенското електростопанство;

2) за објектите од гранката на железничкиот сообраќај — Генералната дирекција на Југословенските железници;

3) за објектите од гранката на поштенскиот сообраќај и телекомуникациите — Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните.

IV. Решението за одобрување на инвестиционата програма за инвестициите од стопански карактер треба да содржи особено:

1) намена на инвестициониот објект;

2) точна ознака на пошироката локација, како и на потесната локација според земјишнокнижните податоци, а ако овие податоци ги нема, тогаш според катастарските податоци;

3) капацитет на производството;

4) вкупна вредност на инвестиционите работи, со означување износот на девизни динари за набавките што треба да се извршат во странство;

5) вкупен износ на обртните средства;

6) наредба за отстранување на утврдените неправилности во инвестиционата програма.

Ако инвестиционите работи сè изведуваат во етапи, решението треба да ги содржи податоците од ставот 1 на оваа точка за секоја етапа.

За инвестициите од нестопански карактер решението за одобрување на инвестиционата програма треба да содржи ознака на намената, точна ознака на пошироката и потесната локација според земјишнокнижните податоци, а ако овие податоци ги нема, тогаш според катастарските податоци, вкупна вредност на инвестиционите работи, и други основни карактеристики на тие инвестиции.

V. Инвестиционите програми за чие одобрување според одредбите од оваа одлука е надлежен Сојузниот извршен совет, и кои на денот на влегувањето во сила на оваа одлука се веќе одобрени но градењето не е започнато, ќе му се поднесат дополнително на одобрување на Сојузниот извршен совет.

VI. Одредбите од оваа одлука нема да се применуваат на инвестиционите програми што се одобруваат според Одлуката за надлежноста за одобру-

вање на инвестиционите програми за објектите од општ интерес за Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55 и 2/56).

VII. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 129

27 април 1957 година

Белград

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

212.

Врз основа на членот 37 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а по прибавената согласност од Сојузниот извршен совет, Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка донесува

ОДЛУКА

ЗА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

I. Заеми од Општиот инвестиционен фонд можат да им се одобруваат на инвеститорите што обезбедуваат учество во трошоците на инвестициите во износите утврдени со оваа одлука.

Најмалиот износ на учеството во трошоците на инвестициите се утврдува со примена на одредениот процент врз претсметковната вредност на инвестициите, и тоа:

1) за инвестициите во областа на индустријата и рударството заради зголемување обемот на снабдувањето на широката потрошувачка со пропан-бутан гас — 10%;

2) за инвестициите во областа на градежништвото што се финансираат во конкурс, за набавка на железни скелџа, транспортни средства и за механизација на градежните и градежнознаечките работи на објектите на високоградба — 10%;

3) за инвестициите во областа на селското стопанство:

а) за хелротехнички мелиорации:	
— одводнување — — — — —	10%
— наводнување — — — — —	15%
б) за приплоден добиток — — — — —	10%
в) за селскостопански згради:	
— шупи за сместување селскостопански машини — — — — —	20%
— други објекти — — — — —	40%
г) за долгогодишни засади од плантажн карактер — — — — —	30%
д) за комбајни, трактори и други селскостопански машини, уреди и справи — — — — —	10%
е) за багери и други машини за мелиорации — — — — —	10%
ж) за сушари за семенска пченка и за складови за семенски стоки на жита — — — — —	20%
з) за другите објекти за доработка, преработка и складирање на селскостопански производи — — — — —	30%
с) за објекти на новоосновани селскостопански организации за сите намени — — — — —	10%
и) за рибарски бродови — — — — —	15%
ј) за друго — — — — —	40%

Како новоосновани селскостопански организации се сметаат:

а) селскостопанските организации основани по 1 јануари 1955 година, и тоа:

— селскостопанските имоти;

— земјоделските задруги организирани во смисла на членот 4 од Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/56);

— селскостопанските економии во состав на земјоделските задруги или на деловните сојузи на земјоделските задруги;

б) селскостопанските имоти и земјоделските задруги организирани во смисла на членот 4 од Уредбата за земјоделските задруги што во текот на 1955, 1956 и 1957 година добиле земјиште издвоено според Законот за селскостопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селскостопанските организации, ако тоа зголемување изнесува над 100% од првобитниот земјишен фонд со кој имотите, задругите или деловните сојузи располагаат пред ова зголемување;

4) за инвестициите во областа на шумарството: — за изградба на шумски патишта — 20%;

5) за инвестициите за станбена изградба на рудниците на јаглен — во височина на уплатениот придонес во фондот за кредитирање на станбената изградба и на придонесот за станбена изградба што инвеститорот ќе го уплатува во овој фонд во периодот на користењето на заемот, а по одбивање на обврските што на товар на овај фонд се веќе создадени до денот на влегување во сила на оваа одлука.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 128

27 април 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

213.

Врз основа на ставот 3 од точката 1 одделот 1 главата XXVI од Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ИЗДВОЕНИ КАКО РЕЗЕРВА ЗА 1957 ГОДИНА

1. Од средствата на Општиот инвестиционен фонд издвоени како резерва за 1957 година од делот наменет за финансирање на инвестициите во областа на селското стопанство, Југословенската инвестициона банка ќе употреби износ од 965 милиони динари за давање инвестициони заеми за инвестиции во селското стопанство, а за намените утврдени со Сојузниот општествен план за 1957 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 124

27 април 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

214.

Врз основа на членот 140 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА НОВИНСКИТЕ И ИЗДАВАЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

I. Расподелбата на вкупниот приход на новинските претпријатија и на издавачките претпријатија се врши според одредбите од главата II од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации, со отстапувањата предвидени со оваа одлука

Новинското односно издавачкото претпријатие што во свој состав има печатници, книговрсници и други помошни погони што и' служат на новинската односно издавачката дејност, врши единствено пресметување и распределба на вкупниот приход според инструментите и одредбите што важат за новинската односно издавачката дејност.

✓ **II. Во материјалните трошоци на новинското односно издавачкото претпријатие, покрај издатоците наведени во членот 16 од Уредбата за распределбата на вкупниот приход на стопанските организации, влегуваат:**

1) вредноста на примероците на одделни издавања што се даваат со цел за библиографска регистрација и евентуален приказ, вредноста на примероците што им се даваат на одделни работници заради користење во редовната работа, вредноста на вообичаениот број примероци што им се даваат на носителите на авторското право на лична употреба, вредноста на одредениот број примероци што врз основа на посебни прописи им се доставуваат на одредени органи и установи, како и вредноста на доказниот примерок за печатењето на огласот;

2) авторските и уметничките хонорари за книжевни, научни, стручни, уметнички и други слични дела во оригинал, превод, копија или репродукција на кои хонорари се плаќа данок на приходите од авторски права;

3) трошоците за реклама за новинската и издавачката дејност и трошоците за репрезентација во полн износ.

III. Кај новинските претпријатија во материјалните трошоци влегуваат и авторските хонорари на постојаните внатрешни соработници — за сите видови ракописи објавени во весници, списанија и други публикации на други редакции во рамките на претпријатието со кое овие соработници се во работен однос, како и издатоците во врска со размена на домашни со странски новинари, за износите над платата според тарифниот став, со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба, за соодветното работно место.

IV. Кај издавачките претпријатија во материјалните трошоци влегува и провизијата на деловните агенти и на поверениците на издавачките претпријатија — за продажба на книги, списанија и други публикации.

✓ **V. Платите на уредниците, новинарите, редакторите, лекторите, техничкиот уредник и илустраторот што се издвојуваат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката се плати пресметани по време врз основа на тарифните ставови.**

VI. Од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката се издвојува како плати во смисла на членот 25 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации износ во височина од 20% од платите на лицата од претходната година, пресметани по време врз основа на тарифните ставови.

Средствата формирани според претходниот став служат за давање премии на лицата од точката V на оваа одлука, врз основа на посебни правилници.

Правилникот за премии на новинарите во новинските претпријатија го донесува работничкиот совет на претпријатието во согласност со Сојузот на новинарите на Југославија и со Здружението на новинските претпријатија на ФНРЈ, а правилникот за премии на лицата од точката 5 на оваа одлука во издавачките претпријатија, го донесува работничкиот совет на претпријатието во согласност со Централниот одбор на синдикатот на графичарите и со Здружението на издавачките претпријатија и организации на ФНРЈ.

VII. Од делот на добивката што му одговара на сојузниот данок на добивка издавачките претпријатија издвојуваат дел за фондот за унапредување на издавачката дејност, во височина определена со сојузен пропис. Остатокот од овој дел

на добивката издавачките претпријатија го внесуваат во својот инвестиционен фонд.

VIII. Новинското претпријатие што, покрај издавањето на весници и повремена публикации, се занимава како со споредна дејност и со издавање други публикации е должно за оваа дејност посебно да ја утврдува добивката и од таа добивка да плаќа придонес за фондот за унапредување на издавачката дејност според одредбите од точката VII на оваа одлука.

IX. Средствата што според членот 41 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации се издвојуваат од добивката на новинското претпријатие за општествените инвестициони фондови, претпријатието ги внесува во својот инвестиционен фонд.

X. Остатокот од добивката, по издвојувањето на средствата за буџетите на општината, околицата и народната република во смисла на членот 44 став 2 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, новинското претпријатие ги внесува во својот инвестиционен фонд.

XI. Продавниците на новинските и издавачките претпријатија го формираат својот вкупен приход од договорениот рабат пресметан врз остварениот промет. Распределбата на вкупниот приход на продавниците се врши на начинот предвиден за распределбата на вкупниот приход на новинските и издавачките претпријатија, со тоа што остатокот од работот по покривање на издатоците наведени во членот 15 точ. 1—5 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации претставува добивка на претпријатието што се дели според одредбите од оваа одлука.

XII. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за распределба на вкупниот приход на новинско-издавачките и на издавачките претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56).

XIII. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година

Р. п. бр. 122

27 април 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

215.

Врз основа на членот 140 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

I. Распределбата на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници се врши според одредбите од главата II на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, со отстапувањата предвидени со оваа одлука.

II. Во материјалните и режиските трошоци на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници, покрај издатоците предвидени во членот 16 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, влегуваат уште и:

1) придонесот од претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници за покривање на расходите на дирекциите и на Генералната дирекција на Југословенските железници според членот 67 од Уредбата за организацијата постапу-

вањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), како и издатоците за курсевите со кои се врши подготвување и стручно оспособување и усовршување на кадровите за потребите на Југословенските железници;

2) издатоците за храна и топли напиви на извршниот персонал што работи на расчистување на јругата по елементарни непогоди и несреќи;

3) издатоците за службени облека на работниците на железничките транспортни претпријатија, на претпријатијата на колите за спиење и ручање и на претпријатија за одржување пруги, според прописите што ги донесува Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

III. Издатоците за дневници, патни паушали и теренски додатоци за замени и испомогања и километража (надоместоци за зголемени трошоци при патувањето на возниот и локомотивскиот персонал) се признаваат како материјални трошоци, и тоа:

1) за дневници, патни паушали и теренски додатоци — до височината и под условите под кои трошоците за службени патувања на работниците и на другите стопански организации се признаваат како материјални трошоци;

2) за замени и испомогања — во износи определени со тарифниот правилник, а најмногу 75% од соодветната височина на дневницата за службени патувања;

3) за километража — во износи определени со тарифниот правилник, и тоа најмногу до 32 динари по час за машиноводачи и огнари, а за другиот персонал до 26 динари по час за сето време поминато надвор од домицилот од поаѓањето до враќањето според редот на возењето со подготовка и завршна служба кај возот

IV. Како плати на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници во смисла на членот 25 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации се признаваат и:

1) издатоците за прекувремена работа во железничките транспортни претпријатија, во височина и под условите што се предвидени со прописите за платите на работниците на железничките транспортни претпријатија;

2) надоместоците на лицата што стручно се оспособуваат или усовршуваат во земјата за потребите на железничките транспортни претпријатија;

3) издатоците за премии за заштеда на гориво и мазиво во железничкиот сообраќај според правилникот за премии за заштеда на гориво и мазиво што го донесува Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници.

Вкупниот износ на надоместокот од точката 2 го определува Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

Височината на издатоците за премии за заштеда на гориво и мазиво не може да го премине износот што се добива со примена на определен процент врз вкупно исплатените плати според тарифниот правилник на железничките транспортни претпријатија во текуштата година. Овој процент претставува однос меѓу вкупно исплатените премии за гориво и мазиво и вкупно исплатените плати според тарифниот правилник на сите железнички транспортни претпријатија во изминатата година

V. Покрај издатоците предвидени во членот 32 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, сите претпријатија во состав на Заедницата на Југословенските железници издвојуваат како законска обврска од добивката придонес за фондот за наградување на персоналот од дирекциите и Генералната дирекција на Југословенските железници, и тоа во процент што го

определува Управниот одбор на дирекцијата односно на Генералната дирекција на Југословенските железници (Одлука за платите на службениците и работниците запослени во дирекциите и во Генералната дирекција на Југословенските железници — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54).

VI. Од остварената добивка на железничките транспортни претпријатија, по одбивање делот од добивката што му одговара на сојузниот данок на добивка и што се внесува во инвестициониот фонд на Заедницата на Југословенските железници и по одбивање на законските обврски од добивката, се издвојуваат 31% за плати од добивката.

VII. Железничките транспортни претпријатија не издвојуваат од добивката придонеси за општествените инвестициони фондови на политичкото-територијалните единици.

VIII. Од остварената добивка по издвојувањето за плати од добивката на железничките транспортни претпријатија се издвојуваат 57% за средства за самостојно располагање на железничките транспортни претпријатија.

IX. Управните одбори на дирекциите на Југословенските железници можат да вршат усмерувања на трошењето на средствата за самостојно располагање на железничките транспортни претпријатија во состав на дирекциите, а најмногу до 50% од тие средства за потребите на железничките транспортни претпријатија.

X. Уплата на делот од добивката што според членот 44 став 2 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации се издвојува за буџетите на општината, околицата и народната република се врши по онаа општина на чие подрачје се наоѓа селиштето на единиците односно погоните на претпријатието во состав на Заедницата на Југословенските железници, и тоа спрема остварените плати на работниците според тарифните правилници на тие единици односно погони на претпријатието

XI. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за распределба на вкупниот приход на железничките транспортни претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56, 43/56 и 16/57).

XII. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година.

Р. п. бр. 121

27 април 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

216.

Врз основа на членот 140 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

I. Распределбата на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони (во натамошниот текст: ПТТ претпријатија) се врши според одредбите од главата II од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, со отстапувањата предвидени со оваа одлука.

II. Вкупниот приход на ПТТ претпријатија се состои од приходи според поштенско-телеграфско-телефонската тарифа и приходи предвидени во чле-

нот 11 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Приходите според поштенско-телеграфско-телефонската тарифа ги распределува Управниот одбор на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните на начинот предвиден со правилата на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните.

III. Во материјални трошоци на ПТТ претпријатија влегуваат, покрај трошоците наведени во членот 16 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, уште и:

1) трошоците за превоз во јавниот градски сообраќај на службениците што вршат достава на поштенски пратки и на телеграфско-телефонски соопштенија, како и трошоците за превоз на работниците што работат на одржување на средствата на телеграфско-телефонските врски и на претплатничките постројки;

2) издатоците во паушален износ до 500 динари месечно како надоместок на одделни работници за одржување на превозните средства што се сопственост на работниците, кога ги употребуваат при достава на поштенски пратки и телеграфско-телефонски соопштенија, како и за одржување на водозащитни линии;

3) придонесите за фондовите од кои се дава надоместок на штета настаната на телеграфско-телефонски линии поради елементарни непогоди според членот 75 став 2 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53);

4) издатоците за службено облекло и обувки според прописите што ги донесува Управниот одбор на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите;

5) придонесот за покривање на расходите на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните и на посебните единици во смисла на членот 90 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони, како и материјалните издатоци за курсеви со кои се врши подготвување и стручно оспособување на кадровите за потребите на ПТТ претпријатија;

6) издатоците за дневници и патни трошоци во врска со полагањето на стручни испити на работниците;

7) надоместоците што им се плаќаат на лицата што вршат пренесување на пошта како пешачи, на лицата што вршат испорака на пратки во вонредно подрачје, на лицата што вршат испорака на претки во потесно или пошироко доставно подрачје привремено, како и на лицата што како специјални носители вршат пренесување (испорака) на телеграми или на телефонски покани-извешаници.

IV. Како плати на работниците на ПТТ претпријатија според членот 25 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации се признаваат уште и:

1) платите на договорните поштари и на договорните селски поштоносци според Правилникот за регулирање на работните односи со лицата што поштенско-телеграфско-телефонската служба ја вршат врз основа на договор („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/54);

2) надоместоците на лицата што стручно се оспособуваат или се усовршуваат во земјата за потребите на ПТТ претпријатија, како и платите и хонорарите во врска со полагањето на стручните испити на работниците.

Висоцината на износот на надоместоците од точката III под 4 во вкупен износ за сите ПТТ претпријатија ја определува управниот одбор на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и

телефоните со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

V. Покрај издатоците според членот 32 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, ПТТ претпријатија го подмируваат како законска обврска од добивката и придонесот за фондот за награднување на службениците и работниците на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните и на посебните единици, според точката 10 од Одлуката за платите на службениците и работниците запослени во Генералната дирекција на југословенските пошти, телеграфи и телефони и во посебните единици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54).

VI. Од остварената добивка на ПТТ претпријатија, по одбивање делот што му одговара на сојузниот данок на добивка како и по одбивање на законските обврски од добивката, се издвојува дел за плати од добивката во износ од 41% од овој дел на добивката.

VII. ПТТ претпријатија не издвојуваат од добивката придонес за општествените инвестициони фондови.

VIII. Од остварената добивка, по издвојувањето на делот за плати од добивката, ПТТ претпријатија издвојуваат дел за средства за самостојно располагање во износ од 56% од овој дел на добивката.

IX. Уплатата на делот од добивката што според членот 44 став 2 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации се издвојува за буџетите на општината, општината и народната република се врши во онаа општина на чие подрачје се наоѓа седиштето на ПТТ претпријатието односно седиштето на посебните единици, и тоа спрема исплатените плати на работниците на претпријатието односно на единиците.

X. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за распределба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56 и 10/57).

XI. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година.

Р. п. бр. 120

27 април 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

217.

Врз основа на членот 140 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ЗАВОДИ

1. Во Одлуката за распределба на вкупниот приход на осигурителните заводи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56) во точката VII став 2 наместо зборовите: „1% од вкупно наплатените премии за осигурување — од стопанските организации освен задругите, како и од државните органи, установите и општествените организации, 2% од вкупно наплатените премии за осигурување — од задругите и задружните организации“ се ставаат зборовите: „2% од вкупно наплатените премии за осигурување — од стопанските организации, задругите и задружните организации, како и од државните органи, установите и општествените организации“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година

Р. п. бр. 123
27 април 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

218.

Врз основа на одделот 1 под а) главата XXV на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

I. Се определуваат највисоки продажни цени за следните производи на црната металургија:

1) Железна руда: Дин./тони

а) Вареш — сидерит (32% Fe, 3% Mn, 15% SiO₂ и 7% влага) — — — — — 2.300

За секој поголем или помал 1% метал (Fe + Mn) се дава премија, односно се наплатува пенал од 6% од цената на рудата.

За секој поголем или помал 1% SiO₂ се наплатува пенал, односно се дава премија од 3% од цената на рудата.

б) Љубија — сидерит (40% Fe, 2% Mn, 8% SiO₂ и 4% влага) — — — — — 3.700

За секој поголем или помал 1% метал (Fe + Mn) се дава премија, односно се наплатува пенал од 4,5% од цената на рудата.

За секој поголем или помал 1% SiO₂ се наплатува пенал, односно се дава премија од 1,7% од цената на рудата.

в) Љубија — лимонит (48% Fe, 2% Mn, 11% SiO₂ и 13% влага) — — — — — 4.900

За секој поголем или помал 1% метал (Fe + Mn) се дава премија, односно се наплатува пенал од 3,5% 3,5% од цената на рудата.

За секој поголем или помал 1% SiO₂ се наплатува пенал, односно се дава премија од 1,4% од цената на рудата.

За секој поголем или помал 1% влага кај сите предни видови руда се наплатува пенал, односно се дава премија од 1% од пропишаната цена за односната руда.

2) Бело сурово железо II класа — — — — — 45.000

Под бело сурово железо II класа се подразбира белото сурово железо од следниот состав: C 3, 2—3, 9; Mn од 1,7; Si до 1,2; P 0,25; S до 0,08.

За белото сурово железо I класа се определува највисоката продажна цена, која се утврдува така што цената на белото сурово железо II класа се множи со коефициентот 1,06.

Под бело сурово железо I класа се подразбира белото сурово железо од следниот состав: C 3, 2—3, 8; Mn од 2—4; Si 0,3 до 1; P 0,25; S до 0,05.

За белото сурово железо III класа се определува највисоката продажна цена, која се утврдува така што цената на белото сурово железо II класа се множи со коефициентот 0,96.

Под бело сурово железо III класа се подразбира белото сурово железо од следниот состав: C 3, 2—3; Mn од 1,5; Si до 1,5; P 0,30; S до 0,12.

3) Сиво сурово железо — — — — — 57.000

4) Старо железо од најдобар квалитет (освен старото железо добиено од потопени бродови и од касирани вагони и локомотиви од железници) — — — — — 15.000

5) Суров челик — — — — — 52.000

6) Блумови — — — — — 60.000

7) Платини — — — — — 60.000

8) Гредички — — — — — 62.000

9) Профили — — — — — 79.000

10) Ламели — — — — — 79.000

11) Валјана жица — — — — — 79.000

12) Железнички шини — — — — — 97.000

13) Валјан колосечен прибор — — — — — 96.000

14) Индустриски шини — — — — — 82.000

15) Лимови — — — — — 89.000

16) Ладно валјани ленти — — — — — 112.000

17) Заварени цевки — — — — — 89.000

18) Влечена жица — — — — — 95.000

19) Влечен челик — — — — — 208.000

20) Бешавни цевки:

— над 3" — — — — — 170.000

— до 3" — — — — — 195.000

— специјални — — — — — 205.000

II. Цените од точката I важат како највисоки продажни цени на производителот франко утоварено во вагон во местото на производителот.

III. Цените за производите од точката I под 5 до 20 важат како основни цени за SM челик од обичен квалитет (st. 00,12). За другите квалитети и димензии се засметуваат и надоплатите според Тарифата на надоплатите што ја пропишува Сојузниот уред за цени.

IV. Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат цените за производите од точката I на оваа одлука определени:

1) со точката I под 7 и II под 1 од Одлуката за определување највисоките продажни цени за определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54) — за железната руда и за валјаните, влечените и кованите производи и полуфабрикати на црната металургија;

2) со Одлуката за определување највисоки продажни цени за бело и сиво сурово железо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54);

3) со точката I под 8 и II од Одлуката за определување највисоки продажни цени за определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56) — за блумовите и полуфабрикатите за извоз на преработка и за валјаните, влечените и кованите производи од домашен челик преработен во странство;

4) со точката I под 12 од Одлуката за определување највисоките продажни цени за определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56) — за старото железо од најдобар квалитет.

V. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 127
27 април 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

219.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за давање премии за зголемено производство на јаглен („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА КОЛИЧИНИТЕ ЈАГЛЕН ПРОИЗВЕДЕНИ НАД ПРЕДВИДЕНИТЕ КОЛИЧИНИ ПРОИЗВОДСТВО ВО I ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1957 ГОДИНА

1) Во Одлуката за услови и начинот на давање премии за количините јаглен-произведени над предвидените количини производство во I тримесечје на 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56) точката I се менува и гласи:

„Од средствата на стопанските резерви на федерацијата во 1957 година им се одбруваат на рудниците на јаглен премии за секоја тона јаглен произведена во I тримесечје на 1957 година над количините пријавени на Дирекцијата за сировини за I тримесечје на 1957 година во смисла на точката IX од Наредбата за определување услови под кои рудниците на јаглен ќе го продаваат јагленот во I тримесечје на 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56).

Кај рудниците кај кои пријавените количини за I тримесечје на 1957 година се помали од количините според пријавата за IV тримесечје на 1956 година, како основица за давање премија ќе служат пријавените количини од IV тримесечје на 1956 година.“

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Р. п. бр. 126

27 април 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

220.

Врз основа на одделот I под в) од главата XXV на Сојузниот општествен план за 1957 година и членот 70 точка 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА БАКАРОТ И НЕГОВИТЕ ЛЕГУРИ И БАКАРНИОТ ЛИМ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ

1. До донесувањето на југословенски стандарди за проводници на електрична енергија од висок напон, за ложишта на парни локомотиви и за громобрани, не смеат да се употребуваат:

1. проводниците од бакар — за изведување нови преносни и дистрибутивни мрежи од висок напон над 10 kV;

2. бакарните легури — за изработка на ложишта на нови локомотиви;

3. бакарот — за изработка на громобрани.

По исклучок од одредбата под 1 од претходниот став, можат производници од бакар да се употребуваат за изведување нови преносни и дистрибутивни мрежи од висок напон над 10 kV:

1) за оние определени видови објекти чија инвестициона програма до крајот на јуни 1957 година ќе биде прифатена од ревизионата комисија на органот надлежен за нејзино одобрување;

2) во подрачјата во кои постои кородирачко дејство на атмосферата врв алуминиум — за одржување и проширување на постојните водови, како и во други случаи каде што техничките услови го бараат тоа.

По исклучок од одредбата под 3 од првиот став, можат да се изработуваат громобрани од бакар за мали објекти, кај енергетските постројки, како

и во случаите во кои според техничките прописи за громобраните треба да се употреби бакар за изработка на истите.

II. Исто така, не смее да се употребува бакарен лим за покривање на згради и на делови од згради, освен за поправка на постојните згради од општ интерес и на историските споменици.

III. Контролата на примената на оваа одлука ќе ја вршат:

1) електроенергетскиот инспекторат — во поглед на бакарот и проводниците од бакар;

2) инспекторатот на парните котли — во поглед на бакарните легури;

3) градежниот инспекторат на народниот одбор на околицата — во поглед на бакарниот лим.

IV. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука ќе донесе Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет.

V. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 125

27 април 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

221.

Врз основа на членот 2 став 1 од Законот за измени и дополненија на Законот за народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВОТО НА ЕДИНСТВЕН ХРАНИТЕЛ

1. Обврзникот — ретрут што ги исполнува останатите услови пропишани во членот 2 став 1 од Законот за измени и дополненија на Законот за народната одбрана, се смета како единствен хранител ако домаќинството на кое обврзникот — ретрут му припаѓа плаќа данок на доход од селското стопанство што не го надминува износот од 500 динари по член на домаќинството, или ако некаков друг приход на домаќинството не го надминува износот од 4.000 динари месечно по член на домаќинството.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за народната одбрана.

Р. п. бр. 131

27 април 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

222.

Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА

1. Во Одлуката за утврдување подрачјата на окружните и околицките јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56) во точката II се додаваат нови ставови 3 и 4, кои гласат:

„Денот кога околицките јавни обвинителства во Доња Стубица, Преграда и Ербовец ќе почнат со работа ќе го определи Сојузното јавно обвинителство.“

До почетокот на работата на околицките јавни обвинителства од претходниот став работите од нивната надлежност ќе ги вршат, и тоа:

1) за Околицкото јавно обвинителство во Доња Стубица — Околицкото јавно обвинителство во Крапина;

2) за Околицкото јавно обвинителство во Преграда — Околицкото јавно обвинителство во Кланец;

3) за Околинското јавно обвинителство во Врбовец — Околинското јавно обвинителство во Крижевци.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 119
27 април 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

223.

Врз основа на членот 69 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55) и членот 7 од Уредбата за прометот на жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55, 43/56 и 18/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТАТА И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТА

1. Во Решението за продажните цени на жита и на производите од жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55 и 46/56) точката 1а се менува и гласи:

„Овластените претпријатија за промет на жита, трговските претпријатија и дуќани и земјоделските задруги ќе ја продаваат пченицата и ржта произведени во земјава, освен од ушур и уем, како и преработките од овие жита, по слободно формираните цени.“

2. Точката 2 се менува и гласи:

„Претпријатијата за увоз и извоз на жита ќе им ја продаваат увезената пченица на овластените претпријатија и овластените мелници по цената што ќе ја утврдат во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет. Така утврдената цена се наголемува за износот на возарината од железничката станица Нови Сад до истоварната станица на купувачот (паритет Нови Сад). Испораката на увезената пченица се врши франко истоварната станица.“

Кога претпријатијата за увоз и извоз на жита им ја продаваат увезената пченица на овластените претпријатија и овластените мелници на подрачјето на околината Нови Сад, покрај цените од предниот став ќе засметаат и износ од 0,50 динар за секој килограм на име просечна возарина.

Пресметувањето на разликите меѓу набавната цена на увезената пченица и продажната цена од претходните ставови, ќе се врши преку посебна сметка кај Народната банка, на начинот што ќе го пропише сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.“

3. Точката 5б се менува и гласи:

„Стопанските организации ќе вршат уплата на износите пропишани во точ. 4 и 5 од ова решение само за вршачки и мелнички уем.“

4. Точката 6 се брише.

Точ. 7—10 стануваат точ. 6—9.

5. По новата точка 9 се додава нова точка 10, која гласи:

„Овластените претпријатија за промет на жита, мелниците и водениците ќе ги уплатат на посебната сметка бр. 338048 кај Народната банка следните износи на запасите увезена пченица и брашно од оваа пченица, затечени кај нив на денот на влегувањето во сила на ова решение, ако на тие запаси не е веќе платена таксата на мелење, и тоа за килограм:

	Динари
пченица — — — — —	2
лебно пченично брашно — — — — —	2
бело брашно и грис (крупница) — — — — —	3

6. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 118
27 април 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

224.

Врз основа на членот 24 став 2 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКИ СУД НАДЛЕЖЕН ЗА ВОДЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА ПРОТИВ ОВЛАСТЕНИТЕ СТРУЧНИ ЛИЦА ШТО ВРШАТ СЛУЖБА НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. За водење дисциплинска постапка против овластените стручни лица (контролори) од чл. 9 и 12 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз, што во вршењето на службата на контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз ќе постапат противно на одредбите од уредбата, ќе биде надлежен Дисциплинскиот суд на сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5735
10 април 1957 година
Белград

Секретар,
за општа управа на Сојузниот извршен совет,
Вуксан Љумовиќ, с. р.

225.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), членот 11 од Законот за Југословенскиот Црвен крст и Решението од Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет за наплатување марки на Југословенскиот Црвен крст, бр. 8392 од 25 август 1953 година. Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПОВОД НЕДЕЛАТА НА ЦРВЕН КРСТ ВО 1957 ГОДИНА

На 5 мај 1957 година ќе се пушти во оптек доплатна поштенска франко и порто марка по повод Неделата на Црвен крст, секоја во вредност од 2 динари.

Сликата на двете марки прикажува силуета на жена со дете во провизорна куќа и авион на Црвен крст при летање, што симболира итно давање помош на бегалците. Над сликата е вртан натписот: „Југославија“ — со латиница, а под авионот текстот: „Недела Црвеног крста 1957“ — со кирилица. Ознаката на вредноста „2“ е во горниот десни агол од марката. На порто марката под ознаката на вредноста е зборот: „порто“ — со латиница. Бојата на франко марката е сина, а на порто марката сива.

Овие марки ќе бидат во продажба и задолжителна употреба како доплатни поштенски марки за

време траењето на Неделата на Црвен крст, од 5 до 11 мај 1957 година.

Бр. 2391

8 април 1957 година
Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,
Никола Милановиќ, с. р.

226.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА НА КАЛАПИТЕ И ЈАТКИТЕ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Средства за површинска заштита на калапите и јатките. Методи на испитување — — — — — JUS B.N8.101

Средства за површинска заштита на калапите и јатките. Класификација. Услови на квалитетот — — — — — JUS B.N9.101

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јули 1957 година.

Бр. 1649

18 април 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

227.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Отвори за вградување прибор на инструменталната табла од моторните возила — — — — — JUS M.N5.001

2. Наведениот југословенски стандард објавен е во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација кое е составен дел од ова решение.

3. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 јуни 1957 година.

Бр. 1651

18 април 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

228.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ПРЕХРАБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Ружина шипинка — — — — — JUS E.B2.031

Ленено семе — — — — — JUS E.B4.420

Шеќер од шеќерна репка — — — — — JUS E.L1.001

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јуни 1957 година.

Бр. 1653

18 април 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

229.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПУЛЗАТОР ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ОГРАДИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Пулзатор за електрични огради напојуван од батерија — — — — — JUS N.M5.022

2. Наведениот југословенски стандард е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 јули 1957 година.

Бр. 1652

18 април 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

230.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КИЛИМИ И ТЕПИСИ ОД РАЧНА ИЗРАБОТКА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Тепих од персиски тип, рачна изработка. Општи одредби — — — — — JUS F.C0.001

Килими рачно ткаени. Општи одредби — — — — — JUS F.C0.002

Мерован, тепих од персиски тип.	— — — — —	JUS F.C2.101
Рачна изработка	— — — — —	
Херис, тепих од персиски тип.	— — — — —	JUS F.C2.102
Рачна изработка	— — — — —	
Мека, тепих од персиски тип.	— — — — —	JUS F.C2.103
Рачна изработка	— — — — —	
Херат, тепих од персиски тип.	— — — — —	JUS F.C2.104
Рачна изработка	— — — — —	
Сивас, тепих од персиски тип.	— — — — —	JUS F.C2.105
Рачна изработка	— — — — —	
Сарух, тепих од персиски тип.	— — — — —	JUS F.C2.106
Рачна изработка	— — — — —	
Спарта, тепих од персиски тип.	— — — — —	JUS F.C2.107
Рачна изработка	— — — — —	
Охрид, тепих од персиски тип.	— — — — —	JUS F.C2.108
Рачна изработка	— — — — —	
Сарпер, тепих од персиски тип.	— — — — —	JUS F.C2.109
Рачна изработка	— — — — —	
Френч, тепих од персиски тип.	— — — — —	JUS F.C2.110
Рачна изработка	— — — — —	
Рија, тепих од специјален тип.	— — — — —	JUS F.C2.111
Рачна изработка	— — — — —	
Килими од пиротски тип. Рачно ткаен	— — — — —	JUS F.C2.130
Килим од босански тип. Рачно ткаен	— — — — —	JUS F.C2.131
Килим од македонско-косметски тип. Рачно ткаен	— — — — —	JUS F.C2.132

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јуни 1957 година.

Бр. 1650
13 април 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

231.

Врз основа на чл. 17 и 19 став 2 од Уредбата за краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), во врска со точката I од Наредбата за затезните интереси („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57), Управниот одбор на Народната банка донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ НА КРЕДИТИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА ВО 1957 ГОДИНА

I. Корисниците на кредити кај Народната банка во 1957 година ќе го плаќаат интересот според нормите од ова решение, ако со посебни сојузни прописи не е определено поинаку.

II. Корисниците на краткорочните кредити интересот ќе го плаќаат според следните норми, и тоа:

1) 2% годишно: Дирекцијата за сировини;

2) 2,5% годишно: селскостопанските и другите аптеки, установите со самостојно финансирање од областа на селското стопанство и здравствените установи;

3) 3% годишно: стопанските организации од областа на селското стопанство, земјоделските задруги — за селскостопанската дејност, издавачките и новинските претпријатија, специјализираните претпријатија за производство на учила, специјализираните претпријатија за снабдување на селското стопанство, специјализираните претпријатија за промет на семенски стоки, трговските стопански организации — за покрите на негативните разлики на-

станати поради намалувањето на цената на стоките, угостителските стопански организации во туристички и бански места — за покрите на сезонските загуби, конзумните млекари и услужните занаетчиски претпријатија и дуќани;

4) 4% годишно: политичкотериторијалните единици — на позајмиците (кредитите) за покрите на буџетските расходи поради нерамномерно притечување на приходите, и работниците, службениците и другите корисници на потрошувачки кредити — на потрошувачките кредити за набавка на патнички автомобили;

5) 4,5% годишно: сојузот на задругните штедилници;

6) 5% годишно: банките и штедилниците;

7) 6% годишно: стопанските организации — на кредитите за откуп на селскостопански производи, како и стопанските организации — на кредитите за работите на извоз и увоз, претпријатијата на филмската индустрија, производните претпријатија — за покрите на запастите готови производи создадени врз основа на посебни одлуки на сојузните органи, стопанските организации на внатрешната трговија на мало и големо, претпријатијата за промет на жита, медниците, угостителските и туристичките претпријатија, установите со самостојно финансирање (освен од областа на селското стопанство), установите што се финансираат од буџетот (буџетските установи), заводите за социјално осигурување и работниците, службениците, пензионерите, инвалидите, подофицерите, офицерите и службениците на ЈНА — на потрошувачките кредити;

8) 7% годишно: лицата на самостојни професии и имателите на приватни занаетчиски дуќани — на потрошувачките кредити;

9) 7,5% годишно: стопанските организации од областа на индустријата и рударството, шумарството, градежништвото, сообраќајот, занаетчиството и станбено-комуналната дејност;

10) 9% годишно: стопанските организации — на кредитите за привремено покрите на некурентните и одвишните запаси на сировини и материјали, готови производи и стоки, на сомнителните и ненаплативи побарувања.

III. Стопанските организации на кои не им е доделен почетен фонд односно посебен кредит од членот 17а на Уредбата за фондот на обртните средства на стопанските организации, на кредитите за постојани обртни средства ќе плаќаат интерес според нормата по која би плаќале интерес на фондот на обртните средства односно на посебниот кредит.

Задругите ќе плаќаат интерес на кредитите за постојани обртни средства по нормата што е применувана во 1956 година.

IV. На среднорочните кредити за продажба на инвестициона опрема на отплата интересот ќе се смета по нормата од 6% годишно.

V. На ненавремено вратените кредити и за пречекорувањето на кредитите затезниот интерес ќе се смета по нормата од 6% годишно.

VI. На кредитите одобрени пред влегувањето во сила на ова решение ќе се применува, до договорениот срок за враќање, договорената интересна норма. Ако со одделни договори за кредит е предвидено дека интересната норма ќе се определи дополнително, височината на интересната норма на кредитите по тие договори ќе се определи според ова решение.

VII. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 210
2 април 1957 година
Белград

Претседател
на Управниот одбор на Народната банка,
Видоје Смилевски, с. р.

232.

Врз основа на членот 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, донесува

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

НА ЛИСТАТА ЗА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВЕЖОТО И СУВОТО ОВОШЈЕ НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ

I. Во Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежото и сувото овошје наменето за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55, 5/56, 16/56, 23/56, 48/56), се вршат следните измени и дополненија:

- 1) во точката 1:
 - а) текстот под редниот број 20 се брише;
 - б) по редниот број 65 се додава реден број 66 со текстот кој гласи: „Влајковиќ Милан — Бачка Паланка“;
- 2) во точката 2 текстот под редниот број 18 се менува и гласи: „Павловиќ Фрањо — Бјеловар“;
- 3) во точката 5 текстот под редниот број 5 се менува и гласи: „Репиќ инж. Бранко — Тузла“.

II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 12663

25 март 1957 година

Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател,
Гуди Колак, с. р.

233.

Врз основа на членот 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, донесува

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВЕЖИОТ ЗАРЗАВАТ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ

I. Во Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот за свежиот зарзават наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/56) се вршат следните измени и дополненија:

- 1) во точката 1:
 - а) текстот под редниот број 1 се менува и гласи: „Старчевиќ инж. Милутин — Белград“;
 - б) текстот под редниот број 3 се менува и гласи: „Недељковиќ инж. Ѓурѓе — Белград“;
- 2) во точката 2 по редниот број 37 се додава реден број 38 со текстот кој гласи: „Јакшиќ инж. Славко — Грачац“;
- 3) во точката 3 текстот под редниот број 22 се менува и гласи: „Јуришевиќ Франц — Копер“.

II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 12664

25 март 1957 година

Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател,
Гуди Колак, с. р.

234.

Врз основа на членот 10 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, донесува

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕСОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО И ДОБИТОК НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

I. Во Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на месото и на производите од месо и добиток наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56 и 51/56) се вршат следните измени и дополненија:

- 1) во точката 1:
 - а) текстот под редниот број 2 се брише;
 - б) по редниот број 27 се додава реден број 28 со текстот кој гласи: „Васиљевиќ Душан — Крушевац“;
- 2) во точка 2 по редниот број 16 се додава реден број 17 со текстот кој гласи: „Ваш Стјепан — Нова Градишка“;
- 3) во точката 3 по редниот број 13 се додаваат редни броеви 14 и 15, кои гласат: „14 Лешник Алеш — Птуј“
„15 Врчко Владимир — Птуј“.

II. Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 12665

25 март 1957 година

Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател,
Гуди Колак, с. р.

235.

ОБЈАВА

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА БЕЛГРАД I

Врз основа на членот 178 во врска со членот 89 став 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија

објавува

дека во дополнителните избори за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина, што ќе се одржат во Изборната околија Белград I на 26 мај 1957 година, е потврдена кандидатурата на Стефановиќ Димитрија Светислав од Белград.

Бр. 18

27 април 1957 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Д-р Дражен Бесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

По извршењето сравнување со изворниот текст утврдено е дека на текстот на македонски јазик на Законот за адвокатурата, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/57, се поткраднати долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУРАТА

1. Во членот 84, став 3, во првиот ред зад зборот „советот“ треба да стои записка;

2. Во членот 138, во четвртиот ред меѓу зборовите „Законот од“ треба да се уфрлат зборовите „за адвокатурата“.

Од Сојузната народна скупштина, 24 април 1957 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени и дополненија на Таксената тарифа од Законот за таксите објавена во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57, се поткраднати долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАКСЕНАТА ТАРИФА ОД ЗАКОНОТ ЗА ТАКСИТЕ

Во членот 1 став 4 точка 7 и во членот 2 точка 2 наместо зборовите: „кучина и за вршење на потребната служба“ треба да стои: „кучиња и за вршење службата на закон“.

Од Сојузниот извршен совет, 24 април 1957 година, Белград.

СОДРЖИНА

	Страна
206. Уредба за платите на работниците на стопанските организации — — — — —	317
207. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на другите определени категории корисници — — — — —	327
208. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за прометот на жита — — — — —	328
209. Уредба за измени на Тарифата за данокот на промет — — — — —	328
210. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија — — — — —	328
211. Одлука за определувањето на објекти чии инвестициони програми ги одобрува Сојузниот извршен совет и за постапката за одобрување — — — — —	329
212. Одлука за учеството на инвеститорите во трошоците на инвестициите што се финансираат од Општиот инвестиционен фонд — — — — —	330
213. Одлука за употреба на средствата на Општиот инвестиционен фонд издвоени како резерва за 1957 година — — — — —	330
214. Одлука за расподелба на вкупниот приход на <u>новинските и издавачките претпријатија</u> — — — — —	330
215. Одлука за расподелба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници — — — — —	331

	Страна
216. Одлука за расподелба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони — — — — —	332
217. Одлука за измена на Одлуката за расподелба на вкупниот приход на осигурителните заводи — — — — —	333
218. Одлука за определување највисоките продажни цени за производи на црната металургија — — — — —	334
219. Одлука за измена на Одлуката за условите и начинот на давање премии за количините јаглен произведени над предвидените количини производство во I тримесечје на 1957 година — — — — —	335
220. Одлука за забрана на употребата на бакарот и неговите легури и бакарниот лим во определени цели — — — — —	335
221. Одлука за имотните услови за признавање својството на единствен хранител — — — — —	335
222. Одлука за дополненија на Одлуката за утврдување подрачјата на окружните и околските јавни обвинителства — — — — —	335
223. Решение за измени и дополненија на Решението за продажните цени на житата и на производите од жита — — — — —	336
224. Наредба за определување дисциплински суд надлежен за водење дисциплинска постапка против овластени стручни лица што вршат служба на контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз — — — — —	336
225. Решение за пуштање во оптек на доплата на поштенска франко и порто марка по повод Неделата на Црвени крст во 1957 година — — — — —	336
226. Решение за југословенските стандарди за средствата за површинска заштита на калапите и јатките — — — — —	337
227. Решение за југословенскиот стандард од областа на моторните возила — — — — —	337
228. Решение за југословенските стандарди од областа на селското стопанство и прехранбената индустрија — — — — —	337
229. Решение за југословенскиот стандард за пулзатор за електрични огради — — — — —	337
230. Решение за југословенските стандарди за килими и теписи од рачна изработка — — — — —	337
231. Решение за интересните норми на кредитите кај Народната банка во 1957 година — — — — —	338
232. Измени и дополненија на Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежото и сувото овошје наменети за извоз — — — — —	339
233. Измени и дополненија на Листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на свежиот зарзават наменет за извоз — — — — —	339
234. Измени и дополненија на листата на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на месото и на производите од месо и добиток наменети за извоз — — — — —	339
235. Објава од Сојузната изборна комисија за потврдната кандидатура за избор на народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во изборната околина Белград I — — — — —	339
Исправка на Законот за адвокатурата — — — — —	340
Исправка на Уредбата за измени и дополненија на Таксената тарифа од Законот за таксите — — — — —	340